



ПРОСПЕКТ

Назив на друштвото: ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје.

fructalmak@fructal.com.mk

Адреса: с. Морани, Студеничани - Скопје.

Котација на акциите на Акционерското друштво

„ФРУКТАЛ МАК“ АД Скопје

на

Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје

До Македонската Берза АД Скопје е доставено барање за котација на акциите Фруктал Мак АД Скопје, с. Моране, Скопје на Официјалниот Пазар на берзата. Номиналната вредност на акциите на Фруктал Мак АД Скопје, с. Моране, Скопје изнесува 5,11 ЕВРА. Барањето за котација се однесува на 941.530 акции од кои 912.023 обични акции со право на глас и 29.507 приоритетни акции без право на глас.

Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје, со акциите на „ФРУКТАЛ МАК“ АД Скопје се тргувало на Редовниот Пазар на Македонската Берза.

Покровител на котација

ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр16, БЦ Палома Бјанка, Скопје



ILIRIKA

Март 2013

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Претседателот на Управен одбор и Генерален директор на издавачот, Зоран Ѓуриќ ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Проспект:

„Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој Проспект „

Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 13/2013 година).

Ревизор на годишните сметки Фруктал Мак АД Скопје за 2011 и 2012 година е ревизорската куќа Дилоит доо Скопје.

Покровител на котацијата на Фруктал Мак АД Скопје е брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје.

Банки на издавачот:

- Тутунска банка	210048082400136
- Комерцијална Банка	3000000000043104

Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите Фруктал Мак АД Скопје. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции Фруктал Мак АД Скопје, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на Фруктал Мак АД Скопје.

Потпис

1. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

1) Назив и седиште на издавачот:

ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје со седиште с. Морани, Студеничани Скопје, Република Македонија.

2) Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена:

- во прилог на проспекто

3) Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род:

- Основна главнина: _____ 4.811.218 ЕВРА
- Број на издадени обични акции: _____ 912.023
- Број на издадени приоритетни акции: _____ 29.507
- Номинална вредност на 1 акција: _____ 5,11 ЕВРА

4) Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции;

- Во Статутот на друштвото од Јануари 2012 година (пречистен текст) предвидени се правата кои произлегуваат од акциите и промените во капиталот во одредбите од членовите 11-20.

5) Промените во структурата на капиталот во последните три години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал:

- 912.023 обични акции _____ 96,87 %
- 29.507 приоритетни акции _____ 3,13 %

Во последните три години не се извршени нови емисии на акции и не е променет бројот и родот на акциите кои го сочинуваат вкупниот капитал.

6) Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија;

- не се издадени конвертабилни хартии од вредност

7) Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас:

- a. FRUCTAL DD AJDOVCINA - Slovenia _____ 92,29%

- 8) Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот:

- „ФРУКТАЛ МАК“ АД Скопје не поседува мнозинско учество во други друштва.

- 9) Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва, за претходните две години: 2012; 2011;

- Не постојат консолидирани финансиски извештаи

- 10) Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва:

- „ФРУКТАЛ МАК“ АД Скопје нема започната постапка за статусни промени, односно отпочната постапка за издавање на акции заради спојување, поделби или понуди за преземање на други друштва.

2. Деловни активности на издавачот.

2.1 Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги:

Основна дејност на Фруктал Мак АД Скопје е производство на високо квалитетни сокови, нектари и пијалаци изработени без конзерванси, при тоа користејќи го најдоброто и најсочното овошје од Македонија, клористејќи знаењето и технологијата на стручњаците на Фруктал д.д Словенија.

Фруктал Мак АД Скопје се произведуваат следните производи:

FRUCTAL

- 100% овошни сокови:
 - 100% сок од портокал;
 - 100% сок од јаболко;
 - 100% сок од ананас 100% призма.
- Нектари:
 - Нектар од портокал;
 - Нектар од јаболко;
 - Нектар од јагода, јаболко и грозје;
 - Нектар од јаболко и кајсија;
 - Мултивитамин нектар;

- Нектар од праска и јаболка;
- Нектар од боровница призма ;
- Нектар од праска призма.

- Пијалаци:
 - Пијалак од морков,м портокал и лимон;
 - Пијалак праска;
 - Пијалак од црвено грозје и боровинка;
 - Пијалак од вишна и јаболко;
 - Пијалак од црна рибизла, калинка;
 - Пијалак од портокал, маракуја и маслинка;
 - Леден чај праска;
 - Леден чај лимон;
 - Пинго;
 - Двојно ц

- Овошни сирупи:
 - Овошен сируп од портокал;
 - Овошен сируп од лимон;
 - Овошен сируп од јагода;
 - Овошен сируп од јаболка;
 - Овошен сируп од пинго;
 - Овошен сируп од вишна
 - Овошен сируп бозел

- Fruc – негазирани пијалоци :
 - Фруц јаболко;
 - Фруц мултивитамин;
 - Фруц портокал лимон;
 - Фруц морков портокал лимон;
 - Фруц вишна јаболко ;

- QL ледени чаеви:
 - QL леден чај брусница и малина;
 - QL леден чај праска

NECTAR

- 100% овошни сокови
 - Life премиум ананас 100%;
 - Life премиум праска 100%;
 - Life премиум јаболко 100%;
 - Life премиум портокал 100 %

- Нектари:
 - Овошни капки од праска;
 - Овошни капки од јаболко.
- Пијалаци:
 - Овошни капки од праска;
 - Овошни капки од јаболко.

Фруктал Мак АД Скопје располага со следните линии за производство:

- Линија за преработка на овошје (праска, кајсија) во овошна каша и асептично складирање на истата;
- Линија за асептично полнење на овошни сокови, нектари и пијалаци во Тетрапак амбалажа 1л.
- Линија за асептично полнење на овошни сокови, нектари и пијалаци во амбалажа 0,25л.
- Линија за производство на овошни сирупи во стаклено шише 1л.
- Линија за производство на негазирани пијалаци во ПЕТ амбалажа 1,5 л и 0,5 л.
- Линија за асептично полнење на овошни сокови, нектари и пијалаци во Тетрапак амбалажа брик 0.5л и 1.5л и призма 1л.

Испорака на производите во Македонија од Јануари 2009 година се врши преку овластени дистрибутери со цел постигнување на квалитетен индекс на дистрибуција на продажниот асортиман во сите канали на продажба на пазарот на Република Македонија.

2.2 Информација за значајни нови производи:

„ФРУКТАЛ МАК“ АД Скопје во текот на 2012 година по преземањето на FRUCTAL DD AJDOVCINA – Slovenija од страна на NECTAR Баска Palanka – Србија на Македонскиот пазар вовеле нова палета на безалкохолни пијалоци и тоа брендovите :

NECTAR

- 100% овошни сокови:
 - Life премиум ананас 100%;
 - Life премиум праска 100%;
 - Life премиум јаболко 100%;
 - Life премиум портокал 100 %
- Нектари:
 - Овошни капки од праска;
 - Овошни капки од јаболко.
- Пијалаци:
 - Овошни капки од праска;

- Овошни капки од јаболко

ФРУКТАЛ

- 100% овошни сокови:
 - 100% сок од ананас 100% призма
- Нектари:
 - Нектар од боровница призма;
 - Нектар од праска призма

2.3 Приказ на приходите од продажба во изминатите три години:

- 2010_____392.029.000 мкд
- 2011_____317.068.000 мкд
- 2012_____364.889.000 мкд

2.4 Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот:

- „ФРУКТАЛ МАК“ АД Скопје е носител на лиценците на FRUCTAL и NECTAR за производство на високо квалитетни овошни сокови при што ја прави компанијата високо зависна од овие две лиценци.

2.5 Информации за политиката на развојот и истражување на нови прозводи и постапки, во изминатите три години, доколку се значителни:

- „ФРУКТАЛ МАК“ АД Скопје Лиценцно се полни Fructal и Nectar брендови

2.6 Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот:

1.Постапки во кои ФРУКТАЛ МАК АД Скопје е тужен од страна на физички и правни лица:

Вера Бошковска Скопје	Вера Бошковска П бр.3993/11 (стар бр.П бр.2901/02) плати и придонеси	Предметот еднаш бил правосилен и по него на тужителката и е исплатен во 2011 година износ од 1.625.452,50 денари.	Во постапката по протививврШување тужителката е должна наФРУКТАЛ да му врати износ од околу 1.500.000 денари,а по
--------------------------	---	--	--

		Потоа Врховен ја укинал пресудата и во повторната постапка уважено и е на тужителката побарување во износ од 629.693,00 денари.	новата пресуда ФРУКТАЛ треба да и исплати 629.693,00 денари.
Трајче Шанов Скопје	РО бр.1920/11 Работен спор Основен суд Скопје 2	Првостеп.одлучено во корист на ФРУКТАЛ. Во постапка по жалба.Пресудата е потврдена,со корекција на тросоците од - 1.300,00 ден.	Фруктал побарува трошоци 20.540,00 ден. Трошоците се платени од тужителот. Предметот е по ревизија
Наташа Стефановска Скопје	РО бр.203/12 Работен спор Основен суд Скопје 2	Донесена првостепена пресуда во корист на ФРУКТАЛ	Фруктал побарува трошоци 15.860,00 ден. Предметот е по жалба

Вера Бошковска Скопје	РО бр.223/11 Тужба за плати и придонеси Основен суд Скопје 2 РО	Во постапка на вештачење	Може да настане обврска во вредност од околу 600.000,00 ден.(без камати) на име плати и придонеси
Гоце Николовски Скопје	РО бр.1557/11 Работен спор Основен суд Скопје 2	Во првостепена постапка	Доколку го добие спорот има право да бара во судска постапка надомест на плати и придонеси
ОЈО	К бр.1987/12 Кривична пријава од Вера Бошковска	По приговор пред Основен суд Скопје 1	Сметам дека пријавата е неоснована
ХАРИ ТРАНСПОРТ Куманово	ПЛ 4067/12 Платен налог пред Основен суд Скопје 2	Закажано е подготвително рочиште на 28.03.2013 г	Вредност: 213.210,00 ден.
ХАРИ ТРАНСПОРТ Куманово	ПЛ 4066/12 Платен налог пред Основен суд Скопје 2	Закажано е подготвително рочиште на 04.02.2013 г	Вредност: 49.440,00 ден.
ХАРИ ТРАНСПОРТ Куманово	УПДР 1452/12 Платен налог пред Нотар	Доставен приговор уште не е закажана расправа	Вредност: 65.508,00 ден.
ХАРИ ТРАНСПОРТ Куманово	УПДР 1453/12 Платен налог пред Нотар	Доставен приговор уште не е закажано рочиште	Вредност: 244.110,00 ден.
Ана Марија Јовевска Скопје	РО бр.1107/08 Работен спор Основен суд Скопје 2	По ревизија поднесена од Ана М.Јовевска во Врховен суд,	
Штерјов Ацо	П бр.1708/05 Утврдување сопственост на акции Основен суд Скопје 2	Одбиено е тужбеното барање ,предметот е по жалба во Апелационен суд Скопје	

2.Постапки во кои ФРУКТАЛ МАК АД Скопје е тужител :

ДОНА ТРГОВИНА Хрватска	ТС бр.879/09 Трговски спор За долг	Во постапка пред Основен суд Скопје 2	Вредност : 7.035.030,00 ден.
ХАРИ ТРАНСПОРТ Куманово	ТС 794/12 Стекнување без основ	Во почетна фаза пред Основен суд Скопје 2	Вредност ; 1.003.075,00 ден.
Вера Бошковска Скопје	РВРМ бр.05/12 Противизвршување	Заклучена расправа на 15.11.2012 г.чекаме пресуда Уважено ни е тужбеното барање.Предметот е по жалба на тужената	Вредност : 1.625.452,50 ден.
Супер Аге Дооел Скопје	УПДР бр.11463/12 платен налог пред нотар по ф-ра	Нема се уште закажана расправа пред Основен суд Скопје 2	Вредност : 128.290,00 ден.
Супер Аге Дооел Скопје	УПДР бр.11464/12 платен налог пред нотар по ф-ри	Нема се уште закажана расправа пред Основен суд Скопје 2	Вредност : 1.025.895,00 ден.
Супер Аге Дооел Скопје	УПДР бр.17487/12 платен налог пред нотар по ф-ра	Нема се уште закажана расправа пред Основен суд Скопје 2	Вредност : 481.255,00 ден.
Вера Бошковска Скопје	РО бр.722/12 Стекнување без основ	Закажаноподготвително рочиште на 19.02.2012 г пред Основен суд Скопје 2 Уважено е тужбеното барање на ФРУКТАЛ.	Вредност: 110.772,00 ден.
ТП БОНА- Б Дебар	МАЛВ ТС 41/12 Долг по ф-ра	Има пресуда на Основен суд Гостивар,предметот е по жалба во Апелација	Вредност: 18.239,00 ден.
ГЕТРО АД Гостивар	Малв ТС 310/10 Долг-камата по ф-ри	Има пресуда И решение за исправка се чека правосилност. Има жалба од тужениот	Вредност: Камата на долг од 169.292,50 ден.
Димитар Савовски Скопје	П бр.555/09 неосновано збогатување	Има пресуда во корист на ФРУКТАЛ предметот е по жалба во Апелација	Вредност: 3.086.306,00 ден.
ИЛЛИ- БЕЧ-Сх Косово	ТС бр.1130/10 Долг по ф-ри Основен суд Скопје 2	Предметот е во почетна фаза се чека достава на тужба за тужен преку Министерство за правда	Вредност : 60.256,57 евра
ДА САНТА ТРЕЈД ДОО Гостивар	ПЛ бр.3103/10 Долг по ф-ри Основен суд Гостивар	Предлогот е дозволен се чека правосилност	Вредност: 225.396,00 ден.
ТП Коцевски Љубица Орце Битола	Малв ТС бр.450/12 Долг по ф-ри Основен суд Скопје 2	Во почетна фаза пред судот.Уважена е тужбата предметот е правосилен.	Вредност: 13.839,00 ден.
ТП ЛИЛИ ТРЕЈД Алиу Шериф Тефик Чегране	УПДР 2378/12 Долг по ф-ри	Треба да се даде за присилно извршување	Вредност: 293.466,00 ден. Должникот е со блокирана сметка
РМ Министерство за финансии	У бр.358/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	

финансии	суд Скопје		
РМ Министерство за финансии	У бр.139/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.140/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.141/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.142/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.143/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.144/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.258/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.259/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.260/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.261/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.262/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.263/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.264/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.265/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.266/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.271/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.272/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Министерство за финансии	У бр.261/12 Управен суд Скопје	Во постапка пред судот	
РМ Мин.за труд и социјала	Решение од 2009 г	Во постапка пред Управен суд	

Тужбите кои се поднесени пред Управниот суд ,а против Министерството за финансии според моите сознанија и познавање на законските прописи реално нема можност да се добијат.

Истите се во два наврати како побарувања веќе одбиени од првостепените и второстепените органи во М.за финансии-царинска управа.

Се работи за побарување на поврат на царина за увоз на шеќер.

Постапките се започнати од страна на претходниот полномошник.

3.Постапки кои се пред извршител заради присилна наплата на побарувања на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје:

-Извршител Гордан Станковиќ (со оглед на фактот што кај него има поголем број предмети во прилог Ви доставувам извештај изготвен од извршителот за сите предмети кои се кај него и во која фаза се)

-Извршител Павел Томашевски

И бр.329/12 должник СКАЈ- БЛУ ДООЕЛ Скопје вредност 20.554,00 ден.

И бр.346/12 должник Б Гонзалес ДООЕЛ Скопје вредност 322.603,00 ден

И бр.343/12 должник ОКИ КОМ Орце ДООЕЛ Скопје вредност 100.752,00 ден

И бр.344/12 должник Александрија ОН Промет ДООЕЛ Скопје вредност 12.587,00 ден

-Извршител Зоран Димов

И бр.3223/12 должник РОМАКО ДОО Скопје вредност 189.721,50 ден.

-Извршител Весна Кавракова Куманово :

И бр.197/11 должник ДАЈТИ ТРЕЈД ДООЕЛ Куманово вредност 28.168,00 ден.

И бр.1274/09 должник ПЛИВИДОН ДОО Тетово вредност 80.092 ден.

И бр.07/10 должник Вајас сто ДООЕЛ Куманово вредност 11.469,00 ден.

И бр.329/09 должник ИРЕС КОМ ДОО Куманово вредност 44.248,00 ден.

И бр.196/11 должник ДПТ ВИКТОР Манев Виктор ДООЕЛ Куманово вредност 339.413,00 ден.

Извршител Славица Ацоска Тетово:

И бр.1811/12 должник ДАРИНЕН Бошко ДООЕЛ вредност 111.389,00 ден.

И бр.1962/10 должник РОБИ ПРОМ Р Роберт ДООЕЛ Скопје вредност 260.952,00 ден.

Извршител Ванчо Марковски Тетово

И бр.083/09 должник АЛ-ТРАДЕ ДООЕЛ Боговиње вредност 158.767,00 ден.

Извршител Весна Јакимовска Гостивар

И бр.479/10 должник ЕКА-Ц Ристе и Лидија вредност 129.588,00 ден.

И бр.14/10 должник ИЦЕ ИМПЕКС ДООЕЛ Гостивар вредност 129.328,00 ден.

И БР.3930/10 должник ЈАФА КОМПЛЕКСИ ДООЕЛ Гостивар вредност 91.609,00 ден.

Извршител Жанета Пријевиќ Битола

И бр.105/08 должник ДПТУ Валентина вектра ДООЕЛ Битола вредност 14.622,00 ден.

Извршител Данчо Диманчев Гевгелија

И бр.04/10 должник БРУС КОМПАНИ ДООЕЛ Гевгелија вредност 4.179,00 ден.

Извршител Борис Пњачков Велес

И бр.394/07 должник ТЕДИКО ДИСКОНТ ДООЕЛ Велес врдност 310.169,00 ден.-
должникот е во стечај

2.7 Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години:

Стручна подготовка	2012	2011	2010
ВСС	12	10	12
ВС	1	1	1
ССС	61	46	49
КВ	1	1	1
ПК	0	0	0
НК	3	3	3
Вкупно:	78	61	66

2.8 Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во последните три години:

	2012	2011	2010
Инвестиции во основни средства	Земена е под наме линија за асептично полнење на овошни сокови, нектари и пијалаци во Тетрапак амбалажа брик 0.5л и 1.5л и призма 1л. Инвестирано е во опрема неопходна за функционирање на новата линија	Инвестирано е во опрема за производство на бази	Нема
Вложување во хартии од вредност на други трговски друштва	Нема	Нема	Нема

2.9 Место и позиција на издавачот во гранката (описно):

- Од вкупните остварени приходи кои се движат во последните три години од 5-6,5 милиони ЕВРА, околу 65% се остварени од извос извршен на пазарите во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово. На домашниот пазар во услови на висока конкуренција пазарно учество од бренд Fructal изнесува 4.5% и во Nectar brend 7.6%

3. Финансиски податоци

3.1 Информација за следните финансиски податоци за последните три години:

Во 000 денари

	2012	2011	2010
а) вкупни средства	493.294	446.930	508.698
б) вкупни обврски	596.062	538.146	556.460
в) загуба пред оданочување	(9.499)	(41.655)	(76.181)
г) нето добивка по акција	0	0	0
д) коефициент цена/добивка	0	0	0
ѓ) коефициент цена/книговодствена вредност на акција	-7	-18	-15
е) износ на исплатена дивиденда по акција	0	0	0
ж) дивиденден принос	0	0	0

3.2 Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата:

- Не постои друштво во кое „ФРУКТАЛ МАК“ има мнозинско учество.

3.3 Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи;

- Не постои друштво во кое „ФРУКТАЛ МАК“ има мнозинско учество.

3.4 Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел.

- Не постојат друштва со учество или значајно учество.

3.5 Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски извештај во проспектот, мора да го наведе износот на консолидирана добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три години:

- Вк. сеопфатна загуба (во 000 денари) 2010____(47.821 мкд)
- Вк. сеопфатна загуба (во 000 денари) 2011____(43.454 мкд)
- Вк. сеопфатна загуба (во 000 денари) 2012____(11.552 мкд)

4. Податоци за акциите за кои се бара котација

4.1 Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност:

- Број на издадени обични акции: _____ 912.023
- Број на издадени приоритетни акции _____ 29.507
- Вкупно _____ 941.530
- Номинална вредност на 1 акција: _____ 5,11 ЕВРА

4.2 Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено:

- право на глас во собранието на друштвото;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајна маса на друштвото.

4.3 Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции, водење на акционерската книга

Одредби од статутот (пречистен текст):

- Права кои произлегуваат од акциите член 13 до член 14;
- Свикување и одржување на собрание член 22 до член 33;

4.4 Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години

- Фруктал Мак АД Скопје во последните три години (2010-31.03.2013 година) има тргувано на редовниот Пазар на Македонската берза, склучена е една трансакција со една акција по цена од 769 МКД.

Дневен збиен преглед на трансакции по ХВ во период

Од:01.01.2010 До:01.04.2013 ХВ:КОНЗ

Датум	Количина	Вредност	Мак.	Мин.	Просечна цена	Вкупно трансакции	% пром.
28.12.2010	1	769	769	769	769	1	-23,1
Вкупно	1	769	769	769	839,54	1	



5. Податоци за органите на управување на издавачот

- Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот, членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот, како и податок за основните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач:

	Име и презиме	Деловна адреса	Функција што ја врши/датум на назначување на функцијата	Функција на членовите надвор од работењето на издавачот
1	Зоран Ѓуриќ	с. Моране, Скопје	Претседател на Управен одбор од 30.12.2012	нема
2	Јасмина Петрова	с. Моране, Скопје	член на Управен одбор од 20.12.2012	нема
3	Илија Видоевски	с. Моране, Скопје	член на Управен Одбор од 01.11.2005, реизбор 2009 година	нема
4	Милован Ранковиќ	с. Моране, Скопје	Претседател на Надзорен одбор од 30.12.2011	нема
5	Чедо Прашка	с. Моране, Скопје	член на Надзорен одбор од 30.12.2011 година	нема

6	Слободан Радун	с. Моране, Скопје	член на Надзорен одбор од 20.11.2012	нема
---	----------------	-------------------	--------------------------------------	------

- Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од алинеја 1;
Нема
- Детални податоци за членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;

	Име и презиме	Детални податоци (кратки биографски податоци)
1.	Зоран Ѓуриќ	Роден 31.05.1978, во Р. БиХ. Дипломиран инженер за технологија, со работно искуство од 8 години. Во Фруктал Мак АД вработен од 2012. година. Моментално работи на работно место генерален директор.
2.	Јасмина Петрова	Родена 11.10.1962 год во Скопје, Р. Македонија. Економист со VI степен Економски Факултет – Скопје. Работно искуство 21 година. Во Фруктал Мак АД Скопје вработена од 2001 год. Моментално работи на работно место Оперативен раководител на логистика.
3.	Илија Видоевски	Роден 17.05.1957, во Р. Македонија. Дипломиран економист, со работно искуство од 30 години. Во Фруктал Мак АД работи од 2000 година. Моментално работи на работно место раководител на економика (сметководство, финансии, план и анализа).
4.	Милован Ранковиќ	Роден 24.02.1953. во Србија, дипломиран инженер прехранбената технологија VII-1 степен, 35 години искуство, во моментов работи во "Хеба АД" Бујановац, генерален директор на "Вкусни-ХАНИ" ДОО Владичин и директор на "нектар" ПЈ Владата; Кан ВО
5.	Чедо Прашка	Роден 23.01.1962. во Мушич, општините Купрес, Босна и Херцеговина, дипломиран ижинер технологија, генерален директор Nectar доо
6.	Слободан Радун	Роден 07.12.1943. во Подич, општина Дрвар, Босна и Херецеговина, Металуршкиот факултет у Бору, оснивач Nectar доо

- Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица:

	Име и презиме	Менаџерско и експертско искуство
1.	Зоран Ѓуриќ	Од 2012- 2013 генерален директор Фруктал Мак АД Од 2006-2012 раководител на производство Нектар ДОО Од 2005-2006 технолог во производство Нектар ДОО
2.	Јасмина Петрова	Од 1990 – 1991 – сопствено вработување Од 1993 -2001 во Фруктал Мак ДОО Скопје, на работно место набавка, увоз-извоз И работење со банкарски работи. Од 2001-2002 Раководител на набавка Од 2002- 2009 Комерцијалист во набавка Од 2009- Оперативен раководител на логистика
3.	Илија Видоевски	Од 1983-1987 раководител на финансии, сметководство, план и анализа во Треска Мебел Караван Скопје, Од 1987-1989 раководител на финансии и сметководство во Клиника за кожни и венерични болести при Медицински Факултет Скопје Од 1989-1995 раководител на централно сметководство во

		Клинички центар Скопје Од 1996-2000 во Фруктал Мак доо на сметководствени работи Од 2000 до денес раководител на економика (сметководство, финансии, план и анализа) во Фруктал Мак ад.
4.	Милован Ранковиќ	Од 1978 - 1981 - технологија на производство во Ваљево Србијанка Од 1981- 2002 - Директор на производство во Ваљево Србијанка Од 2002 година Nectar доо во тек
5.	Чедо Прашка	Од 1989 - 1997 Србијанка Ваљево, технолог Од 1997- 1999 Радун доо експорт импорт Нови Сад Од 1999 година Nectar доо во тек, генерален директор
6.	Слободан Радун	1998. – изградба, основање и пуштање во работа Фабрика за преработка овошје и зеленчук „НЕЦТАР“ доо во Бачка Паланка, 1995. - оснивање „РАДУН експорт-импорт“ д.о.о., компаније за внатрешна и надворешна трговија, производство метални конструкции, градежништво, инженеринг; сопственик и директор на компанијата, 1988. - ЦЕНТРОЦООП Београд, надворешна трговија, Директор представништво во Русија 1979. - Институт за систем планирање и управување, заменик генерален директор ЦАППС, Центар за анализа и проектирање просторни системи 1976. - Директор лабораторије и техничка контрола во Фабрика бакарни цевки Мајданпек, РТБ Бор 1974. - РТБ Бор-Рудник за бакар Мајданпек, Во состав тим за изградба Фабрика бакарни цевки, имплементација технологија и пуштање во работа на фабрика.

- Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните 5 (пет) години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;
- Табеларен приказ
- Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;
- Табеларен приказ
- Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните 5 (пет) години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната);
- Табеларен приказ

Член во последни 5 години	Зоран Ѓуриќ	Јасмина Петрова	Илија Видоевски	Милован Ранковиќ	Чедо Прашка	Слободан Радун
Член во одбор на	не	не	не	не	не	Основач Радун инжењеринг доо

директори, управен одбор или надзорен одбор или се акционери/содружници во др. друштва						Бачка Паланка, Претседател Надзорн одбор AD Fructal
Член во одбор на директори, управен одбор или надзорен одбор, против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка	не	не	не	не	не	не
Изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност	не	не	не	не	не	не

- Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.

	Име и презиме	Учество во % и број на акции во Фруктал Мак АД Скопје
1.	Зоран Ѓуриќ	0
2.	Јасмина Петрова	0
3.	Илија Видоевски	0
4.	Милован Ранковиќ	0
5.	Чедо Прашка	0
6.	Слободан Радун	0

Доколку не постои некој од податоците наведени погоре кои издавачот треба да ги објави, да се даде **изјава** дека не постои таков податок.

Во Проспектот се наведуваат податоци за судир на интереси помеѓу членовите на одборот на директори односно на управниот и надзорниот одбор на издавачот и тоа:

- Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси, да се даде изјава дека не постои;
- Изјавуваме дека не постои судир на интереси помеѓу членовите на надзорниот и управниот одбор.

- Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;

- Не постои

- Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.

	Име и презиме	Ограничување на располагање со акции
1.	Зоран Ѓуриќ	Нема
2.	Јасмина Петрова	Нема
3.	Илија Видоевски	Нема
4.	Милован Ранковиќ	Нема
5.	Чедо Прашка	Нема
6.	Слободан Радун	Нема

6. Развојни перспективи

6.1 Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години

Поради се поизразената економска кризаво последните неколку години која ги тера потрошувачите да реагираат позитивно на секоја заштеда на пари, унапредување на продажбата е најчесто употребуван инструмент од страна на Фруктал Мак АД Скопје. Целта е преку комуникација и систем на мотивација да ги поттикнеме потрошувачите на купување на одредени производи во одреден момент.

Во рамките на унапредување на продажбата се планира да се користат следните активности и алатки:

- Промоции и дегустации со кој ќе се изврши промоција на нови производи;
- Продажни акции со кој ќе се зголеми пазарниот удел. Продажните акции ќе се одвиваат преку намалување на цената на одредени производи, врзани акции, мултипак акција, акција со подарок, наградни игри.
- Изложување на производот со цел да се поттикнат купувачите за купување на производите бидејќи начинот на изложување на производите има пресудна улога при одлуката за купување.
- Учество на настани и саеми каде ќе се претстави целокупниот асортиман

на Фруктал Мак и евентуално запознавање на нови партнери и склучување на договори.

6.2 Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години:

- Друштвото во наредната година очекува намалување на загубата преку зголемување на приходите од продажба како и намалување на расходите.

7. Финансиски извештаи

7.1 Финансиските извештаи ги опфаќаат целосните годишни ревизорски извештаи за последните две, односно три години, изготвени согласно меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија, составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните белешки кон финансиските извештаи.

- Во прилог на проспектоот

Издавач на акциите

АД ФРУКТАЛ МАК Скопје

С. Морани, Студеничани

Скопје, Република Македонија

Покровител на котацијата

Брокерска куќа Илирика Инвестментс АД Скопје

ул. Даме Груев 16, БЦ Палома Бјанка, мезанин, лок.1

Скопје, 23.04.2013 година

ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2012 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промени во главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 34

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО УПРАВНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА ФРУКТАЛ МАК АД- СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3-34) на Фруктал Мак АД – Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај на финансиската состојба на ден 31 декември 2012 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и за одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не и за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на Фруктал Мак АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2012, се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО УПРАВНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА ФРУКТАЛ МАК АД - СКОПЈЕ (продолжение)

Обрнување на внимание

Обрнуваме внимание дека Друштвото на 31 декември 2012 година оствари нето загуба од 11,552 илјади денари, додека акумулираната загуба изнесува 428,076 илјади денари и беше повисока од основната главнина и резервите на Друштвото за 138,083 илјади денари. На крајот на периодот на известување, вкупните обврски на Друштвото ги надминуваат вкупните средства за износ од 102,768 илјади денари, додека тековните обврски на Друштвото ги надминуваат вкупните тековни средства во износ од 255,009 илјади денари. Овие фактори укажуваат на постоење на материјална несигурност која што доведува до значителен сомнеж околу способноста на Друштвото да продолжи да функционира според принципот на континуитет, без да се земе во предвид финансиската поддршка од матичното друштво. Мнозинскиот акционер на Друштвото, Фруктал д.д. Ајдовшчина, Словенија, се обврза да обезбеди финансиска поддршка, потребна за редовното работење на Друштвото во период од 12 месеци од датумот на издавање на извештајот на ревизорот. Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

Дилоит ДОО Скопје


Лидија Нануш
Овластен ревизор
Директор



Скопје
18 јануари 2013 година


Александар Аризанов
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2012
(Во илјади денари)


	<u>Белешки</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи од продажба	5	345,922	308,640
Останати приходи	6	18,967	8,428
Вкупно деловни приходи		364,889	317,068
Набавна вредност на продадени трговски стоки		(85)	(2,992)
Набавна вредност на продадени материјали		(9,488)	-
Зголемување/ (намалување) на залиха на готови производи и производство во тек		31,113	(1,800)
Потрошени материјали и сировини	7	(274,618)	(231,207)
Трошоци за енергија и услуги	8	(40,259)	(50,395)
Трошоци за вработените	9	(32,710)	(27,457)
Трошоци за амортизација		(20,247)	(24,430)
Останати трошоци	10	(18,941)	(12,874)
Исправка на вредноста на побарувањата, нето	15	(1,652)	720
Вкупно деловни трошоци		(366,887)	(350,435)
Загуба од деловното работење		(1,998)	(33,367)
Расходи за финансирање, нето		(7,450)	(8,334)
(Негативни)/позитивни курсни разлики, нето		(51)	46
Загуба пред оданочување		(9,499)	(41,655)
Данок на добивка	11	(2,053)	(1,113)
Нето загуба		(11,552)	(42,768)
Останата сеопфатна добивка/(загуба) по оданочување:			
Реализирани нето добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во билансот на успех		-	(686)
Добивка од преоценување на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба		-	-
Добивка од ревалоризација на недвижности		-	-
		-	(686)
Вкупна сеопфатна загуба за годината		(11,552)	(43,454)

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.


Овие финансиски извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на 17 јануари 2013 година.

Одобрено од:

Зоран Ѓуриќ
 Генерален Директор



Илија Видоевски
 Раководител на Финансии



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
Година што завршува на 31 декември 2012
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	13	256,562	269,052
		<u>256,562</u>	<u>269,052</u>
Тековни средства			
Залихи	14	125,456	86,262
Побарувања од купувачи и останати побарувања	15	94,284	82,240
Побарувања за повеќе платен данок на добивка		3,245	5,198
Пари и парични еквиваленти	16	13,747	4,178
		<u>236,732</u>	<u>177,878</u>
Вкупни средства		<u>493,294</u>	<u>446,930</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина	17		
Основна главнина		289,995	289,995
Резерви		35,313	35,313
Акумулирана загуба		<u>(428,076)</u>	<u>(416,524)</u>
		<u>(102,768)</u>	<u>(91,216)</u>
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по долгорочни кредити	18	99,014	138,628
Обврски за одложен данок на добивка	12	3,924	3,924
Резервирања за пензии и јубилејни награди	19	1,383	1,152
		<u>104,321</u>	<u>143,704</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	20	435,384	351,048
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	18	54,624	41,840
Резервирања	21	1,733	1,554
		<u>491,741</u>	<u>394,442</u>
Вкупно главнина и обврски		<u>493,294</u>	<u>446,930</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2012
(Во илјади денари)

	Основна главнина	Нето добивка од финанси- ски средства располо- живи за продажба	Ревалори- зациона резерва за недвижно. постројки и опрема	Акуму- лирана загуба	Вкупно
На 1 јануари 2011	289,995	686	35,313	(373,756)	(47,762)
Останата сеопфатна загуба	-	(686)	-	-	(686)
Нето загуба за годината	-	-	-	(42,768)	(42,768)
На 31 декември 2011	<u>289,995</u>	<u>-</u>	<u>35,313</u>	<u>(416,524)</u>	<u>(91,216)</u>
Нето загуба за годината	-	-	-	(11,552)	(11,552)
На 31 декември 2012	<u>289,995</u>	<u>-</u>	<u>35,313</u>	<u>(428,076)</u>	<u>(102,768)</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2012
(Во илјади денари)

	Белешки	2012	2011
Парични текови од оперативни активности			
Загуба пред оданочување		(9,499)	(41,655)
Корегирана за:			
Амортизација		20,247	24,430
Исправка на вредноста на побарувањата, нето		1,652	(720)
Расходи за финансирање, нето		7,450	8,334
Негативни/(позитивни) курсни разлики, нето		51	(46)
Одобрени попусти на купувачи		11,043	14,700
Примени книжни одобренија од добавувачите		(1,813)	(3,330)
Капитална добивка од продажба на хартии од вреднострасположливи за продажба		-	(780)
Вишоци по попис		(2,396)	(566)
Резервирања за пензии		96	56
Резервирања за јубилејни награди		135	-
Вредносно усогласување на залихи		3,610	-
Кусок на залихи		1,372	688
Расход на залихи		2,999	345
Резервации за судски спорови		372	2,294
Капитални загуби од продажба на опрема		598	381
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал		35,917	4,131
Намалување на залихите		(44,779)	(16,876)
Зголемување на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		(24,739)	27,931
Намалување на резервации		(193)	(3,547)
Намалување на трговските и останатите обврски		81,396	18,378
Парични текови генерирани од оперативни активности		47,602	30,017
Платен данок на добивка		(100)	(11,422)
Платени камати		(3,180)	(6,442)
Нето парични текови генерирани од оперативни активности		44,322	12,153
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на нетековни средства, нето од приливи од продажба		(8,355)	(3,856)
Приливи од продажба на хартии од вредност		-	1,013
Прилив од камати		432	28
Прилив од дивиденди		-	61
Нето парични текови искористени во инвестициони активности		(7,923)	(2,754)
Парични текови од финансиски активности			
Приливи од кредити, нето		(26,830)	(28,942)
Нето парични текови генерирани од финансиски активности		(26,830)	(28,942)
Нето зголемување/(намалување) на пари и парични еквиваленти		9,569	(19,543)
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината	16	4,178	23,721
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	16	13,747	4,178

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовщина од Република Словенија која има 89,4% сопственост на Друштвото. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, бебешка храна и безалкохолни пијалаци од брендот на Фруктал. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2012 година Друштвото има 78 вработени (2011: 61 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/11 и 174/11), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард. Објавените стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени, како и објавените стандарди и толкувања кои сè уште не се во примена се обелоденети во белешките 2.2 и 2.3.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
(продолжение)

2.2. Објавени стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, и толкувања објавени од страна на Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Македонија.

- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревидиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измените се однесуваат на средствата во индустријата за нафта и гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревидиран во јули 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСС 38 “Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривативи” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење” – Вградени деривативи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година);
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година” што претставува измена на “Рамката за подготовка и прикажување на финансиските извештаи” (применлива за пренос на средства од купувачи примени на или по септември 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Ограничен исклучок од споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни” – Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијание на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” – Сметководство за правата на издавање на нови акции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
(продолжение)

2.2. Објавени стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)

- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ (2010)” како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на КТМФИ 14 “МСС 19 – Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција” Авансна уплата на минимални средства потребни за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- КТМФИ 19 “Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат во основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година).

2.3. Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не стапиле на сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнување и толкувања кои сè уште не стапиле на сила:

- “МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2015 година);
- Дополнувања на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” и МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Задолжително стапување на сила и преодни обелоденувања (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2015 година);
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- 11 “Заеднички аранжмани” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 “Консолидирани финансиски извештаи, Заеднички аранжмани и Обелоденувања на вложувања во други правни лица: Упатство за преодна примена” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСС 27 (ревизиран во 2011) “Поединечни финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСС 28 (ревизиран во 2011) “Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
(продолжение)

2.3. Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не стапиле на сила во тековниот период
(продолжение)

- МСФИ 13 “Мерење на објективната вредност” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Измени на МСС 19 “Користи за вработените” – Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Државни кредити по каматна стапка пониска од пазарната (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” -Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: Презентирање” – Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Годишни подобрувања за период од 2009 до 2011 година објавени во мај 2012 година (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 12 и МСС 27 – Изземање на зависни ентитети од консолидација според МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).

2.4 Принцип на континуитет

Поддршка од Матичното друштво

Матичното друштво се обврза врз основа на неговото писмо да даде поддршка на Друштвото во финансирањето на неговите обврски доколку Друштвото нема доволни извори да го стори тоа. Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет на 31 декември 2012 година и на датумот на издавање на овие финансиски извештаи, земајќи го во предвид продолжувањето на финансиската поддршка од Матичното друштво.

Планови на раководството за надминување на ризикот на функционирање по принципот на континуитет

Раководството на Друштвото претпоставува дека зголемувањето на производството, поволните услови за безалкохолни пијалоци и пазарот за сируп, како и постојаното намалување на оперативните трошоци, ќе има позитивно влијание врз деловното работење на Друштвото во подоцнежните периоди. Со оглед на акциониот план и гореспоменатите очекувања, раководството претпоставува дека тоа ќе генерира доволно парични приливи за подмирување на тековните обврски и за секојдневните деловни активности на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:

- Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степенот кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи;
- Износот на приходот може веродостојно да се измери;
- Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото; и
- Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

3.2 Трошоци за камати

Трошоците за камати се признаваат како трошок во периодот во кој што настануваат.

3.3 Износи искажани во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странски валути се искажуваат во денари на денот на извештајот за финансиската состојба со примена на официјалните курсеви кои важат на тој ден.

Позитивните и негативните курсни разлики, кои произлегуваат од разликите во девизниот курс, се евидентираат во извештајот за финансиската состојба во периодот кога настануваат.

3.4 Даноци

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од билансот на успех, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, согласно законските одредби.

Согласно измените на данокот на добивка кои се применуваат на фискалната 2009 година, остварената добивка не се оданочува доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други распределби од добивката, било да е во паричен или непаричен облик, кои се оданочуваат во моментот на нивната исплата. Оваа измена нема ефект на распределбата на акумулираната добивка остварена за претходната 2008 година и порано. Стапката од 10% се применува само на трошоците кои не се даночно признати.

Одложен данок

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на денот на извештајот за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Даноци (продолжение)

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот при набавка на средството или услугата не може да се врати од даночните власти, во кој случај се признава како дел од набавната вредност на средството или дел од трошокот; и
- За побарувањата и обврските кои се прикажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се побарува, односно се должи на даночните власти е вклучен како дел од побарувањата, односно обврските на датумот на билансот на состојба.

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижности

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по ревалоризациона вредност која што претставува набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби поради оштетување.

На 30 Ноември 2010, вредноста на недвижноста и опремата беше предмет на процена од страна на независен проценител.

Според сметководствената политика на Друштвото, средствата редовно ќе бидат предмет на процена, секои 3-5 години.

Секое зголемување на вредноста на средствата кое потекнува од ревалоризација, се признава во извештајот за сеопфатна добивка, освен во случај кога за истото средство претходно е признаена загуба од ревалоризација во билансот на успех, во кој случај зголемувањето на вредноста се признава во билансот на успех до износот на претходно признаената загуба. Намалувањето на сметководствената вредност како резултат на ревалоризацијата се признава во билансот на успех до износот за кој што загубата ја надминува ревалоризационата резерва, а се однесува на претходна ревалоризација на тоа средство. При отуѓување, ревалоризационите резерви поврзани за конкретното средство предмет на отуѓување, се трансферираат во задржана добивка.

Опрема

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Иницијалниот трошок се состои од набавната цена, вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Набавениот софтвер, кој што претставува составен дел од соодветната опрема, се капитализира како дел од таа опрема.

Трошоците за одржување и поправки се признаваат во извештајот на сеопфатна добивка во периодот во кој настанале.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризираната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет век на употреба. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, со ефектите на сите промени врз проспективни основи.

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

Градежни објекти	2.5%
Машини	10%
Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Останата опрема	20%-25%

3.6 Исправка на вредноста на средствата

За секој период на известување, Раководството ја разгледува сметководствената вредност на материјалните средства. Доколку постојат индикации дека средствата се можеби оштетени, надоместувачката вредност на средството се проценува за да се одреди износот на загубата поради оштетување. Доколку надоместувачката вредност на конкретното средство не може да биде проценета, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на единицата која генерира пари, на којашто поединечното средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е пазарната вредност или вредноста во употреба, во зависност која е поголема. За проценка на вредноста во употреба идните парични текови се дисконтираат до нивната надоместувачка вредност, аплицирајќи ја дисконтната стапка пред оданочување која што ја искажува нето сегашната вредност како и ризикот специфичен за тоа средство.

Доколку надоместувачката вредност на средството (или единицата која генерира пари) е помала од неговата сметководствена вредност, тогаш сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) се намалува на неговата надоместувачка вредност. Загуба поради оштетување на средства се признава како трошок во моментот кога настанува.

На последователното корегирање на загубите од исправката, сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) е зголемена до проценетата надоместувачка вредност за тоа средство, но не повисока од сметководствената вредност пресметана под претпоставка загубата од оштетување да не била признаена.

На ден 31 декември 2012 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за оштетување на вредноста на основните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.7.1 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Старосната структура користена за проценка на обезвреднувањето на побарувањата е како што следи:

<u>Ден на доспевање</u>	<u>% на исправка</u>
120-180 дена	10%
181- 360 дена	50%
Над 360 дена	100%

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во извештајот за сеопфатна добивка.

3.7.2 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Финансиски инструменти (продолжение)

3.7.3 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

3.7.4 Обврски по кредити

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на датумот на извештајот за финансиската состојба. Сите износи кои доспеваат за плаќањето во период од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

3.8 Залихи

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност содржи директни и зависни трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација, а се одредува врз основа на методот на пондерирање просечни цени, освен трошокот за сировини и материјали каде се користи ФИФО методот.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

3.9 Резервирања

Општо

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издотокот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската.

Отпремнини за пензионирање и јубилејни награди

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото, исто така, исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија или договорна отпремнина по програма за технолошки вишок, како и јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

4.1 Амортизација и депрецијација и применети каматни стапки

Пресметувањето на депрецијацијата и амортизацијата, како и депрецијоните и амортизационите стапки се базирани на економскиот животен век на имотот, опремата и нематеријалните средства. Еднаш во годината, Друштвото го прегледува корисниот животен век базиран на тековните проценки.

4.2 Исправка на вредноста на побарувањата

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

4.3 Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирали цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2012	2011
Приходи од продажба на домашен пазар	124,340	130,355
Приходи од продажба на странски пазар	232,625	192,985
Одобрени попусти на купувачи	(11,043)	(14,700)
	<u>345,922</u>	<u>308,640</u>

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2012	2011
Приходи од продажба на материјали	9,365	-
Приходи од маркетинг поддршка	2,121	-
Примени книжни одобренија	1,813	3,330
Капитална добивка од продажба на хартии од вредност расположливи за продажба	-	780
Приходи од наемнини	-	74
Вишоци по попис	2,396	566
Приходи од продажба на опрема	948	1,920
Останати приходи	<u>2,324</u>	<u>1,758</u>
	<u>18,967</u>	<u>8,428</u>

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2012	2011
Потрошени материјали	274,489	229,858
Потрошени резервни делови	-	1,316
Отпис на ситен инвентар	<u>129</u>	<u>33</u>
	<u>274,618</u>	<u>231,207</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2012	2011
Транспортни трошоци	4,409	11,692
Трошоци за маркетинг	2,745	9,452
Репрезентации и спонзорства	849	2,481
Потрошена енергија	8,655	6,155
Трошоци за одржување	7,473	4,508
Наемнини	3,485	1,153
Осигурување	530	607
Банкарски трошоци	907	1,031
Комунални услуги	5,263	4,488
Шпедиторски услуги	1,906	1,859
Интелектуални услуги	288	3,237
Обезбедување на објектите	1,283	1,449
Трошоци за санитарни контроли	913	641
Останати услуги	<u>1,553</u>	<u>1,642</u>
	<u>40,259</u>	<u>50,395</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2012	2011
Бруто плати за вработените	31,513	26,483
Дневници за службени патувања	93	133
Надоместоци за членовите на Управен и Надзорен Одбор	577	207
Отпремнини	213	108
Регреси за годишен одмор	-	444
Останати трошоци за вработените	83	26
Резервирања за пензии за вработените	96	56
Резервирања за јубилејни награди	135	-
	<u>32,710</u>	<u>27,457</u>

10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2012	2011
Лиценци	6,778	5,655
Трошоци за адвокатски, нотарски и ревизорски услуги	1,603	2,806
Резервации за судски спорови	372	2,294
Задржан данок од добивка	299	387
Останати индиректни даноци	76	77
Кусоци на залихи	1,372	668
Расход на залихи	2,999	345
Капитална загуба од продажба на опрема	598	381
Вредносно усогласување на залихи	3,610	-
Трошоци од минати години	1,168	67
Останати трошоци	66	194
	<u>18,941</u>	<u>12,874</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

- а) Главните компоненти на данок на добивка признаени во извештајот за сеопфатна добивка и останата сеопфатна добивка се следните:

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември, 2012	Години што завршуваат на 31 декември, 2011
Тековен данок на добивка, признаен во извештајот за сеопфатна добивка	2,053	1,113
Одложен данок на добивка, признаен во останатата сеопфатна добивка	-	-
	<u>2,053</u>	<u>1,113</u>

- б) Усогласувањето на данокот на добивка е како што следува:

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември, 2012	Години што завршуваат на 31 декември, 2011
Загуба пред оданочување	(9,499)	(41,656)
Данок на даночно непризнаени расходи	2,053	1,113
Вкупно	<u>2,053</u>	<u>1,113</u>

Согласно измените на данокот на добивка кои се применуваат за фискалната 2009 година, остварената добивка, по оданочувањето на извесни трошоци кои не се даночно признати, не се оданочува во целост доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други распределби од добивката, било да се во паричен или непаричен облик, кои се оданочуваат во моментот на нивната исплата. Оваа измена не се применува на распределбата на остварената добивка за претходната 2008 година и акумулираната добивка од порано.

- в) Признаените одложени даночни средства и даночни обврски се следните:

	31 Декември, 2012			Во илјади денари 31 Декември, 2011		
	Средства	Обврски	Нето	Средства	Обврски	Нето
Признаени во:						
Останата сеопфатна добивка:						
Добивка од ревалоризација на недвижности	-	3,924	(3,924)	-	3,924	(3,924)
	<u>-</u>	<u>3,924</u>	<u>(3,924)</u>	<u>-</u>	<u>3,924</u>	<u>(3,924)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

12. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

г) Признаените одложени даночни средства и даночни обврски се следните:

Во илјади денари				
	Салдо 1 Јануари	Добивка/ загуба за годината	Главнина	Салдо 31 Декември
31 Декември 2011				
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Добивка од ревалоризација на недвижности	(3,924)	-	-	(3,924)

Во илјади денари				
	Салдо 1 Јануари	Добивка/ загуба за годината	Главнина	Салдо 31 Декември
31 Декември 2012				
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Добивка од ревалоризација на недвижности	(3,924)	-	-	(3,924)

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Во илјади денари						
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Биолошки средства	Средства во подго- товка	Вкупно
Набавна/ревалоризирана вредност						
На 1 јануари 2012	116,549	108,950	247,184	79	-	472,762
Набавки	-	-	-	-	8,354	8,354
Трансфер	-	634	7,720	-	(8,354)	-
Продажба и расходуван	-	-	(10,415)	-	-	(10,415)
На 31 декември 2012	116,549	109,584	244,489	79	-	470,701
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2012	-	23,781	179,850	79	-	203,710
Амортизација за годината	-	2,738	17,509	-	-	20,247
Продажба/расход	-	-	(9,818)	-	-	(9,818)
На 31 декември 2012	-	26,519	187,541	79	-	214,139
Нето сметководствена вредност						
на 31 декември 2012	116,549	83,065	56,948	-	-	256,562
На 31 декември 2011	116,549	85,169	67,334	-	-	269,052

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012
13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (продолжение)

На 30 ноември 2010 година Друштвото ангажирало независни надворешни проценители за вршење на проценка на земјиштето и зградите на Друштвото, со оглед на тоа што Друштвото го усвои ревалоризираниот модел за последователно мерење на имотот. Проценката резултираше со признавање на загуба во вкупен износ од 11,281 илјади денари и ревалоризационен вишок признаен преку останатата сеопфатна добивка во вкупен износ од 35,313 илјади денари, намален за данокот. Пред евидентирањето на проценката на земјиштето Друштвото ја евидентираше набавката, обелоденета во претходниот параграф, како зголемување на набавната вредност на земјиштето, и покрај тоа што Решението од Министерството за Финансии – 25-2305/1 беше добиено во декември 2010 година. Раководството смета дека проценетиот износ, на 30 октомври 2010, е најверодостојно мерило за ревалоризираниот износ на земјиштето на 31 декември 2010.

На 30 ноември 2010 година, Раководството идентификуваше индикација за обезвреднување на една единица која генерира пари - ПЕТ производната линија. Раководството ангажирало надворешни проценители за да ја проценат надоместувачката вредност на оваа единица за генерирање на пари. За оваа цел, проценителите го користеа методот на амортизирана набавна вредност, намалена за проценетите трошоци на продажба. Раководството смета дека овој метод е најверодостојното мерило на објективната вредност на горенаведеното средство. На денот на проценката надоместувачката вредност беше помала од сметководствената вредност на ПЕТ производствената линија за износ од 23,133 илјади денари. Овој износ беше признаен како трошок во извештајот за сеопфатна добивка за годината.

14. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Суровини и материјали	55,602	44,183
Недовршено производство	9,542	8,756
Готови производи	63,689	33,078
Трговски стоки	233	245
Исправка на вредноста на залихите	(3,610)	-
	<u>125,456</u>	<u>86,262</u>
Ситен инвентар	2,545	2,461
Исправка на вредноста на ситниот инвентар	(2,545)	(2,461)
	<u>125,456</u>	<u>86,262</u>

Движењето на исправката за залихите е како што следи:

	Во илјади денари	
Години што завршуваат на 31 декември,	2012	2011
На 1 јануари	-	-
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување (Белешка 10)	3,610	-
	<u>3,610</u>	<u>-</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Побарувања од купувачи од земјата	47,806	53,118
Побарувања од купувачи од странство	67,504	49,066
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(33,282)	(31,630)
	<u>82,028</u>	<u>70,554</u>
Побарување за платени депозити за царина	3,244	-
Побарување за повеќе платен ДДВ	5,906	9,155
Однапред платени трошоци	1,958	788
Други побарувања	<u>1,148</u>	<u>1,743</u>
	<u>94,284</u>	<u>82,240</u>

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2012	2011
На 1 јануари	31,630	32,349
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	2,138	486
Ослободување на исправка на вредност	(486)	(1,206)
Останато	-	1
	<u>33,282</u>	<u>31,630</u>

16. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Пари во банка:		
- во денари	4,116	655
- во странска валута	9,627	3,521
Пари во благајна:		
- во денари	<u>4</u>	<u>2</u>
	<u>13,747</u>	<u>4,178</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

17. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2012 и 2011 се состои од 912,023 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција и 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото. Приоритетните кумулативни акции се во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и можат да се конвертираат во обични акции по нивната продажба.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2012 и 31 декември 2011 е како што следи:

	Број на акции 31 декември		Во % 31 декември	
	2012	2011	2012	2011
Фруктал д.д. Ајдовщина	841,688	841,688	89%	89%
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија	29,507	29,507	3%	3%
- приоритетни акции	70,335	70,335	8%	8%
Останато				
	<u>941,530</u>	<u>941,530</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

Во Централниот депозитар за хартии од вредност на име на Друштвото запишани се 3,816 обични акции. Истите не претставуваат сопствено откупени акции, туку се привремено евидентирани на име на Друштвото со оглед дека не се ажурирани персоналните податоци за иматели - физички лица за овој број на акции.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

17. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (продолжение)

б) Резерви

Во резервите се вклучени нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба и добивките од ревалоризацијата на имотот. Даночните ефекти кои се поврзани со секоја компонента на останатата сеопфатна добивка за годината што завршува на 31 декември 2012 се:

	31 декември 2012			Во илјади денари 31 декември 2011		
	Износ пред оданочу- вање	Расходи за данок	Нето	Износ пред оданочу- вање	Расходи за данок	Нето
Добивка од преоценување на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Реализирани нето добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, реклаификувани во билансот на успех	-	-	-	(686)	-	(686)
Добивка од ревалоризација на имотот	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	(686)	-	(686)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

18. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Банка	Тековен дел 2012	Тековен дел 2011	Нетеко- вен дел 2012	Нетеко- вен дел 2011	Во илјади денари Каматна стапка	Доспева- ње
Нова Љубљанска банка, Словенија						
Дог. на 2,500,000 евра	25,584	25,587	19,434	45,022	3-месечен EURIBOR + 2 p.p.	10.07.14
Вкупно:	<u>25,584</u>	<u>25,587</u>	<u>19,434</u>	<u>45,022</u>		
Фруктал д.д., Словенија						
Дог. на 1,144,267 евра	29,040	16,253	30,857	44,879	12- месечен EURIBOR + 2 p.p.	31.12.2015
Дог. на 792,246 евра	-	-	48,723	48,727	6-месечен EURIBOR + 6 p.p.	01.11.2018
	<u>29,040</u>	<u>16,253</u>	<u>79,580</u>	<u>93,606</u>		
Вкупно:	<u>54,624</u>	<u>41,840</u>	<u>99,014</u>	<u>138,628</u>		

Долгорочните кредити на Друштвото од Нова Љубљанска Банка се обезбедени со гаранции кои се издадени од матичното друштво Фруктал дд, Ајдовшчина.

Кредитот од Фруктал д.д. Словенија во вкупен износ од 59,897 илјади денари (2011: 61,132 илјади денари) претставува репрограмирање на краткорочните обврски на друштвото спрема Фруктал д.д. Словенија.

Кредитот од Фруктал д.д. Словенија во вкупен износ од 48,723 илјади денари (Евра 792,246) е одобрен како рефинансирање на долгорочните кредити, од матичната компанија, склучени на Евра 300,000 и Евра 301,023 а кои на 31 декември 2010 година изнесуваат 18,452 илјади денари и 18,526 илјади денари соодветно, како и на краткорочниот кредит од НЛБ Тутунска Банка склучен на износ од Евра 90,000 а кој на 31 декември 2010 година изнесувал 5,535 илјади денари. Овој кредит е обезбеден со хипотека на недвижен имот со вкупна вредност од 67,189 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

19. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПЕНЗИИ И ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Обврски во билансот на состојба за:		
Отпремнини и јубилејни награди	1,383	1,152
Приход / (трошок) во билансот на успех за:		
Отпремнини и јубилејни награди	-	-

Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2012	2011
На 1 јануари	1,152	1,096
Резервации во годината	231	56
На 31 декември	1,383	1,152

20. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Обврски кон добавувачи од странство	385,519	293,109
Обврски кон добавувачи од земјата	28,592	39,980
Пресметани обврски по работи на купувачи	7,780	11,172
Пресметани камати по кредити	7,485	2,175
Обврски за камати	1,373	1,981
Примени аванси од купувачите	351	338
Обврски спрема вработени	2,760	1,971
Обврски од даноци	1,101	1
Останати обврски	423	321
	435,384	351,048

21. РЕЗЕРВИРАЊА

Резервирањата во износ од 1,733 илјади денари 31 декември 2012 (2011: 1,554 илјади денари) во целост се однесуваат на резервации по судски спорови, за кои раководството смета дека е веројатен одлив на економски ресурси.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

22. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Продажби на:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	6,434	1,087
Пивоварна Унион д.д., Словенија	-	144
Бира Пеја Ш.а., Косово	-	6
Нецтар, Србија	60,450	-
	66,884	1,237
Набавки од:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	50,033	32,825
Нецтар, Србија	26,352	27,098
Хеба, Србија	628	-
	77,013	59,923
Трошоци за камата:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	5,894	5,145
Пивоварна Унион д.д., Словенија	-	1
	5,894	5,146
Износ што се должи на:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	400,209	352,617
Нецтар, Србија	24,876	22,958
Хеба, Србија	445	-
	425,530	375,575
Износ што се должи од:		
Нецтар, Србија	22,432	-

Фруктал д.д., Ајдовшчина има 89.4% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовшчина. Фруктал д.д. Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Во текот на 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нектар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со капиталниот ризик

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во белешката 18, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацјата.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	161,123	182,449
Пари и парични еквиваленти	(13,747)	(4,178)
Нето долг	147,376	178,271
Вкупна главнина	(102,768)	(91,216)
Нето показател на задолженост	(1.43)	(1.95)

Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Финансиски средства		
Побарувања од купувачи	82,028	70,554
Пари и парични еквиваленти	13,747	4,178
	<u>95,775</u>	<u>74,732</u>
Финансиски обврски		
Обврски по долгорочни кредити	161,123	182,449
Обврски кон добавувачи	422,969	337,245
	<u>584,092</u>	<u>519,694</u>

Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (валутен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматни стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

Управување со девизниот ризик

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флуктуации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

За да ја намали изложеноста на овој ризик, Друштвото одржува доволна количина на готовина во странска валута на сметка во банка за плаќање на тековните обврски кон добавувачите во странска валута.

Друштвото презема одредени трансакции деноминирани во странска валута. Изложеноста на промена на девизните курсеви се мери во рамките на параметрите на одобрените политики. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута на датумот на известување е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2012	31 декември 2011	31 декември 2012	31 декември 2011
Состојба во евра	<u>77,131</u>	<u>52,587</u>	<u>546,643</u>	<u>475,557</u>

Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на паричната единица - денарот ("ПЕ") во споредба со соодветна странска валута. 10% претставува стапката на сензитивност која се применува при известување за ризикот од промена на девизните курсеви интерно за потребите на клучниот раководен персонал и истата претставува проценка на раководството за промена на курсот на странската валута со разумна веројатност. Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странските валути за 10%. Позитивниот износ подолу означува намалување на загубата и останатиот капитал во случај доколку денарот (ПЕ) ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Намалување за 10% на ПЕ Во илјади денари		Зголемување за 10% на ПЕ Во илјади денари	
	2012	2011	2012	2011
Загуба за годината	<u>(46,951)</u>	<u>(42,297)</u>	<u>46,951</u>	<u>42,297</u>

Сензитивноста на Друштвото на странска валута е значително променета во споредба со претходната година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

23 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. Паричните средства во банка се каматносно финансиско средство, но заради незначителните каматни стапки кои ги носи ова средство, истото се смета за некаматносно средство. Друштвото се справува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со комерцијалните банки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2012	31 декември 2011
Финансиски средства		
<i>Некаматносни :</i>		
Побарувања од купувачи	82,028	70,554
Пари и парични еквиваленти	13,747	4,178
	<u>95,775</u>	<u>74,732</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни :</i>		
Обврски кон добавувачи	422,969	337,245
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	161,123	182,449
	<u>584,092</u>	<u>519,694</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабли непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 би била повисока, односно пониска за 3,222 илјади денари (2011: 3,649 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните е незначително променета за годината која завршува на 31 декември 2012 година како резултат на постојаното ниво на позајмици.

Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполни своите договорни обврски, што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата од купувачи на Друштвото не се обезбедени со колатерал.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитниот ризик

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2012 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	68,196	-	68,196
Доспеани, но не оштетени побарувања	13,832	-	13,832
Доспеани и оштетени побарувања	33,282	(33,282)	-
	<u>115,310</u>	<u>(33,282)</u>	<u>82,028</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2011 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	48,506	-	48,506
Доспеани, но не оштетени побарувања	20,837	-	20,837
Доспеани и оштетени побарувања	32,841	(31,630)	1,211
	<u>102,184</u>	<u>(31,630)</u>	<u>70,554</u>

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во износ од 68,196 илјади денари (2011: 48,508 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец декември 2012 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 15 дена по датумот на фактурирањето.

Доспеани, но неоштетени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неоштетените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2012 и 2011 е како што следи:

	Во илјади денари 31 декември 2012	31 декември 2011
до 30 дена	9,328	11,150
од 31 до 60 дена	2,634	8,574
од 61 до 90 дена	1,030	377
од 91 до 365 дена	840	736
над 365 дена	-	-
	<u>13,832</u>	<u>20,837</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ликвидносен ризик

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото и на раководството на крајното матично друштво кои имаат изградено соодветна рамка за управување со овој ризик, преку која управуваат со краткорочните и среднорочните средства како и со барањата за управување со ликвидноста. Друштвото управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на резерви на пари да ги исплати обврските кон трети страни. Во секое време, Друштвото може да повлече дополнителни средства од матичното друштво за да го намали понатамошниот ризик на ликвидност.

Најголем дел од обврските кон добавувачи и другите обврски достасуваат во период од 1 до 3 месеци, а кредитите достасуваат во согласност со договорените рокови со банките.

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските обврски.

					Во илјади денари 31 декември 2012	
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	422,969	-	-	-	-	422,969
Кредити	26,334	7,653	34,170	67,736	42,445	178,338
	449,303	7,653	34,170	67,736	42,445	601,307

					Во илјади денари 31 декември 2011		
		Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи Кредити		337,245	-	-	-	-	337,245
		6,954	7,713	34,576	91,471	61,417	202,131
		344,199	7,713	34,576	91,471	61,417	539,376

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност на 31 декември 2012 и 2011 година е како што следи:

	31 декември 2012		Во илјади денари 31 декември 2011	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Побарувања од купувачи	82,028	82,028	70,554	70,554
Пари и парични еквиваленти	13,747	13,747	4,178	4,178
	<u>95,775</u>	<u>95,775</u>	<u>74,732</u>	<u>74,732</u>
Финансиски обврски				
Обврски по кредити				
(долгорочни и краткорочни)	161,123	161,123	182,449	182,449
Обврски кон добавувачи	422,969	422,969	337,245	337,245
	<u>584,092</u>	<u>584,092</u>	<u>519,694</u>	<u>519,694</u>

Претпоставки користени при одредување на објективна вредност на финансиски средства и обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

24. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна и царинска контрола за период од пет години. Според оценките на раководството на Друштвото не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2012

25. ГЛОБАЛНА ФИНАНСИСКА КРИЗА

Работењето на Друштвото е под влијание на финансиската криза и влошувањето на економските услови. Со оглед на тековната глобална финансиска криза и нејзиниот ефект на локалниот пазар во Македонија, Друштвото најверојатно ќе продолжи да работи во отежнати и неизвесни економски услови во 2012 година, а можно е и после тоа. Влијанието на оваа криза врз деловното работење на Друштвото не е можно тековно да се предвиди и според тоа постои елемент на генерална неизвесност.

До сега, тековната финансиска криза имаше ограничено влијание на финансиската позиција и работењето на Друштвото, главно поради намалената куповна моќ на потрошувачите. Друштвото ги следи одблиску кредитниот и ликвидносниот ризик на редовна основа. Ликвидноста иста така се очекува да биде задоволителна без да се има потреба за нови финансиски извори.

Влошувањето на економската состојба во земјата ќе има најверојатно влијание врз оваа индустрија, а со тоа и можностите на одредени клиенти да ги подмират своите обврски. Ова може да има последователно влијание на износот на потенцијалната исправка во 2012 година и во други области кои бараат проценки од страна на раководството. Финансиските извештаи за 2011 година содржат значајни проценки. Стварните резултати може да отстапуваат од овие проценки. Клучен приоритет на Друштвото во 2012 година ќе биде изнаоѓање начини и средства за зголемување на продажбата, прилагодено на промените во економското опкружување и зачувување на позицијата на Друштвото на пазарот.

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2012 и 2011 се следните:

	<u>31 декември 2012</u>	<u>31 декември 2011</u>
ЕУР	61.5000	61.5050

ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2011 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промени во главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 34

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО УПРАВНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА ФРУКТАЛ МАК АД- СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3-34) на Фруктал Мак АД – Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од извештај на финансиската состојба на ден 31 декември 2011 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и за одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не и за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на Фруктал Мак АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2011, се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО УПРАВНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА ФРУКТАЛ МАК АД - СКОПЈЕ (продолжение)

Обрнување на внимание

Обрнуваме внимание дека Друштвото на 31 декември 2011 година оствари нето загуба од 42,768 илјади денари, додека акумулираната загуба изнесува 416,524 илјади денари и претставува значителна одбитна ставка на акционерскиот капитал и резервите на Друштвото. На крајот на периодот на известување, тековните обврски на Друштвото ги надминуваат вкупните тековни средства во износ од 216,564 илјади денари. Овие фактори укажуваат на постоење на материјална несигурност која што доведува до значителен сомнеж околу способноста на Друштвото да продолжи да функционира според принципот на континуитет, без да се земе во предвид финансиската поддршка од матичното друштво. Мнозинскиот акционер на Друштвото, Фруктал д.д. Ајдовщина, Словенија, се обврза да обезбеди финансиска поддршка, потребна за редовното работење на Друштвото во период од 12 месеци од датумот на издавање на извештајот на ревизорот. Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.


Дилоит ДОО Скопје


Лидија Нануш
Овластен ревизор
Директор



Скопје

13 февруари 2012 година


Александар Аризанов
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2011
(Во илјади денари)


	Белешки	2011	2010
Приходи од продажба	5	308,640	374,513
Останати приходи	6	8,428	17,516
Вкупно деловни приходи		317,068	392,029
Набавна вредност на продадени трговски стоки		(2,992)	(10,290)
Зголемување/ (намалување) на залиха на готови производи и производство во тек		(1,800)	1,698
Потрошени материјали и сировини	7	(231,207)	(261,429)
Трошоци за енергија и услуги	8	(50,395)	(59,242)
Трошоци за вработените	9	(27,457)	(35,531)
Трошоци за амортизација		(24,430)	(29,876)
Останати трошоци	10	(12,874)	(15,878)
Исправка на вредноста на побарувањата, нето	15	720	(14,905)
Исправка на вредноста на недвижностите, постројките и опремата	11	-	(34,414)
Вкупно деловни трошоци		(350,435)	(459,867)
Загуба од деловното работење		(33,367)	(67,838)
Расходи за финансирање, нето		(8,334)	(6,027)
(Негативни)/позитивни курсни разлики, нето		46	(2,316)
Загуба пред оданочување		(41,655)	(76,181)
Данок на добивка	12	(1,113)	(7,084)
Нето загуба		(42,768)	(83,265)
Останата сеопфатна добивка/(загуба) по оданочување:			
Реализирани нето добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во билансот на успех		(686)	
Добивка од преоценување на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба		-	131
Добивка од ревалоризација на недвижности		-	35,313
		(686)	35,444
Вкупна сеопфатна загуба за годината		(43,454)	(47,821)

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на 10 Февруари 2012.

Одобрено од:

Зоран Ѓуриќ
 Генерален Директор




Илија Видоевски
 Директор на Финансии



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
Година што завршува на 31 декември 2011
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	13	269,052	290,005
Вложување во финансиски средства расположливи за продажба		-	1,013
		<u>269,052</u>	<u>291,018</u>
Тековни средства			
Залихи	14	86,262	69,833
Побарувања од купувачи и останати побарувања	15	82,240	124,126
Побарувања за повеќе платен данок на добивка		5,198	-
Пари и парични еквиваленти	16	4,178	23,721
		<u>177,878</u>	<u>217,680</u>
Вкупни средства		<u>446,930</u>	<u>508,698</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина	17		
Основна главнина		289,995	289,995
Резерви		35,313	35,999
Акумулирана загуба		<u>(416,524)</u>	<u>(373,756)</u>
		(91,216)	(47,762)
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по долгорочни кредити	18	138,628	165,619
Обврски за одложен данок на добивка	12	3,924	3,924
Резервирања за пензии и јубилејни награди	19	1,152	1,096
		<u>143,704</u>	<u>170,639</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	20	351,048	332,131
Обврски за данок на добивка		-	5,111
Обврски по краткорочни кредити		-	5,535
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	18	41,840	40,237
Резервирања	21	1,554	2,807
		<u>394,442</u>	<u>385,821</u>
Вкупно главнина и обврски		<u>446,930</u>	<u>508,698</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2011
(Во илјади денари)

	Основна главнина	Нето добивка од финанси- ски средства располо- живи за продажба	Ревалори- зациона резерва за недвижно. постројки и опрема	Акуму- лирана загуба	Вкупно
На 1 јануари 2010	289,995	555	-	(290,491)	59
Останата сеопфатна добивка	-	131	35,313	-	35,444
Нето загуба за годината	-	-	-	(83,265)	(83,265)
На 31 декември 2010	<u>289,995</u>	<u>686</u>	<u>35,313</u>	<u>(373,756)</u>	<u>(47,762)</u>
Останата сеопфатна загуба	-	(686)	-	-	(686)
Нето загуба за годината	-	-	-	(42,768)	(42,768)
На 31 декември 2011	<u>289,995</u>	<u>-</u>	<u>35,313</u>	<u>(416,524)</u>	<u>(91,216)</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2011

(Во илјади денари)

	Белешки	2011	2010
Парични текови од оперативни активности			
Загуба пред оданочување		(41,655)	(76,181)
Корегирана за:			
Амортизација		24,420	29,876
Исправка на вредноста на побарувањата, нето		(720)	14,905
Исправка на вредноста на недвижностите, постројките и опремата		-	34,414
Расходи за финансирање, нето		8,334	6,027
Негативни/(позитивни) курсни разлики, нето		(46)	2,316
Одобрени попусти на купувачи		14,701	16,033
Одобрени попусти од добавувачите		(4,110)	(12,565)
Вишок на залихи		(566)	(566)
Отпис на обврски		-	(239)
Резервирања за пензии		56	24
Резервирања за јубилејни награди		-	78
Кусок на залихи		688	517
Отпис на залихи		345	2,073
Резервации за судски спорови		2,294	372
Капитални загуби од продажба на опрема		381	-
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал		4,122	17,084
Намалување на залихите		(16,876)	835
Зголемување на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		27,940	(1,794)
Намалување на резервации		(3,547)	-
Намалување на трговските и останатите обврски		18,378	17,098
Парични текови генерирани од оперативни активности		30,017	33,223
Платен данок на добивка		(11,422)	(100)
Платени камати		(6,442)	(6,245)
Нето парични текови генерирани од оперативни активности		12,153	26,878
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на нетековни средства		(3,856)	(7,535)
Приливи од продажба на хартии од вредност		1,013	-
Прилив од камати		28	166
Прилив од дивиденди		61	52
Нето парични текови искористени во инвестициони активности		(2,754)	(7,317)
Парични текови од финансиски активности			
Приливи од кредити, нето		(28,942)	15
Нето парични текови генерирани од финансиски активности		(28,942)	15
Нето зголемување/(намалување) на пари и парични еквиваленти		(19,543)	19,576
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината	16	23,721	4,145
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	16	4,178	23,721

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовщина од Република Словенија која има 89,4% сопственост на Друштвото. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, бебешка храна и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2011 година Друштвото има 61 вработени (2010: 66 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основа за подготвување на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународни сметководствени стандарди (МСС), Меѓународни стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/11 и 174/11), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард. Поради тоа извршени се одредени рекласификации на поединечните позиции со цел прикажување на финансиските извештаи во форматот кој се бара од овој стандард. Објавените стандарди и толкувања кои се стапени на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени, како и објавените стандарди и толкувања кои сè уште не се во примена се обелоденети во белешките 2.2 и 2.3.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во вид потенцијалните материјално значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во придружните белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари, освен ако не е поинаку наведено. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.2. Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, и толкувања објавени од страна на Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Македонија за годишните периоди на известување кои започнуваат на 1 јануари 2010 година.

- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревидиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измени кои се однесуваат на средствата во индустријата за нафта и гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревидиран во јули 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСС 38 “Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривативи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење” – Вградени деривативи (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година);
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година” што претставува измена на “Рамката за подготовка и прикажување на финансиските извештаи” (применлива од датумот на објавување, односно од септември 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Ограничен исклучок од споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни” – Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијание на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” – Сметководство за правата на издавање на нови акции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2. Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)

- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година или 1 јануари 2011 година, во зависност од стандардите/ интерпретацијата);
- Дополнувања на КТМФИ 14 “МСС 19 – Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција” Преплатени минимални барања за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- КТМФИ 19 “Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).

2.3. Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнување и толкувања кои се уште не се во примена:

- “МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2015);
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСФИ 13 “Мерење на објективната вредност” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСС 27 (ревидиран во 2011) “Поединечни финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- МСС 28 (ревидиран во 2011) “Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- Дополнувања на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” и МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Задолжителен датум на ефективност и преодни обелоденувања;

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

2. ОСНОИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.3. Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот период (продолжение)

- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” -Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012),
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат во основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012),
- Измени на МСС 19 “Користи за вработените” – Подобрувања на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013),
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” – Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013).

2.4 Принцип на континуитет

Поддршка од Матичното друштво

Матичното друштво се обврза врз основа на неговото писмо да даде поддршка на Друштвото во финансирањето на неговите обврски доколку Друштвото нема доволни извори да го стори тоа. Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет на 31 декември 2011 година и на датумот на издавање на овие финансиски извештаи, земајќи го во предвид продолжувањето на финансиската поддршка од Матичното друштво.

Планови на раководството за надминување на ризикот на функционирање по принципот на континуитет

Раководството на Друштвото претпоставува дека зголемувањето на производството, поволните услови за безалкохолни пијалоци и пазарот за сируп, како и постојаното намалување на оперативните трошоци, ќе има позитивно влијание врз деловното работење на Друштвото во подоцнежните периоди. Со оглед на акциониот план и гореспоменатите очекувања, раководството претпоставува дека тоа ќе генерира доволно парични приливи за подмирување на тековните обврски и за секојдневните деловни активности на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:

- Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степенот кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи;
- Износот на приходот може веродостојно да се измери;
- Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото; и
- Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

3.2 Трошоци за камати

Трошоците за камати се признаваат како трошок во периодот во кој што настануваат.

3.3 Износи искажани во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странски валути се искажуваат во денари на денот на извештајот за финансиската состојба со примена на официјалните курсеви кои важат на тој ден.

Позитивните и негативните курсни разлики, кои произлегуваат од разликите во девизниот курс, се евидентираат во извештајот за финансиската состојба во периодот кога настануваат.

3.4 Даноци

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од билансот на успех, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, согласно законските одредби.

Согласно измените на данокот на добивка кои се применуваат на фискалната 2009 година, остварената добивка не се оданочува доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други распределби од добивката, било да е во паричен или непаричен облик, кои се оданочуваат во моментот на нивната исплата. Оваа измена нема ефект на распределбата на акумулираната добивка остварена за претходната 2008 година и порано. Стапката од 10% се применува само на трошоците кои не се даночно признати.

Одложен данок

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на денот на извештајот за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Даноци (продолжение)

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот при набавка на средството или услугата не може да се врати од даночните власти, во кој случај се признава како дел од набавната вредност на средството или дел од трошокот; и
- За побарувањата и обврските кои се прикажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се побарува, односно се должи на даночните власти е вклучен како дел од побарувањата, односно обврските на датумот на билансот на состојба.

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижности

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по ревалоризациона вредност која што претставува набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби поради оштетување.

На 30 Ноември 2010, вредноста на недвижноста и опремата беше предмет на процена од страна на независен проценител.

Според сметководствената политика на Друштвото, средствата редовно ќе бидат предмет на процена, секои 3-5 години.

Секое зголемување на вредноста на средствата кое потекнува од ревалоризација, се признава во извештајот за сеопфатна добивка, освен во случај кога за истото средство претходно е признаена загуба од ревалоризација во билансот на успех, во кој случај зголемувањето на вредноста се признава во билансот на успех до износот на претходно признаената загуба. Намалувањето на сметководствената вредност како резултат на ревалоризацијата се признава во билансот на успех до износот за кој што загубата ја надминува ревалоризационата резерва, а се однесува на претходна ревалоризација на тоа средство. При отуѓување, ревалоризационите резерви поврзани за конкретното средство предмет на отуѓување, се трансферираат во задржана добивка.

Опрема

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Иницијалниот трошок се состои од набавната цена, вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Набавениот софтвер, кој што претставува составен дел од соодветната опрема, се капитализира како дел од таа опрема.

Трошоците за одржување и поправки се признаваат во извештајот на сеопфатна добивка во периодот во кој настанале.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризираната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет век на употреба. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, со ефектите на сите промени врз проспективни основи.

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

Градежни објекти	2.5%
Машини	10%
Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Останата опрема	20%-25%

3.6 Исправка на вредноста на средствата

За секој период на известување, Раководството ја разгледува сметководствената вредност на материјалните средства. Доколку постојат индикации дека средствата се можеби оштетени, надоместувачката вредност на средството се проценува за да се одреди износот на загубата поради оштетување. Доколку надоместувачката вредност на конкретното средство не може да биде проценета, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на единицата која генерира пари, на којашто поединечното средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е пазарната вредност или вредноста во употреба, во зависност која е поголема. За проценка на вредноста во употреба идните парични текови се дисконтираат до нивната надоместувачка вредност, аплицирајќи ја дисконтната стапка пред оданочување која што ја искажува нето сегашната вредност како и ризикот специфичен за тоа средство.

Доколку надоместувачката вредност на средството (или единицата која генерира пари) е помала од неговата сметководствена вредност, тогаш сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) се намалува на неговата надоместувачка вредност. Загуба поради оштетување на средства се признава како трошок во моментот кога настанува.

На последователното корегирање на загубите од исправката, сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) е зголемена до проценетата надоместувачка вредност за тоа средство, но не повисока од сметководствената вредност пресметана под претпоставка загубата од оштетување да не била признаена.

На ден 31 декември 2011 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за оштетување на вредноста на основните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.7.1 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Старосната структура користена за проценка на обезвреднувањето на побарувањата е како што следи:

<u>Ден на доспевање</u>	<u>% на исправка</u>
120-180 дена	10%
181- 360 дена	50%
Над 360 дена	100%

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промениите во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во извештајот за сеопфатна добивка.

3.7.2 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Финансиски инструменти (продолжение)

3.7.3 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

3.7.4 Обврски по кредити

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на датумот на извештајот за финансиската состојба. Сите износи кои доспеваат за плаќањето во период од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

3.8 Залихи

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност содржи директни и зависни трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација, а се одредува врз основа на методот на пондерирани просечни цени, освен трошокот за сировини и материјали каде се користи ФИФО методот.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

3.9 Резевиранија

Општо

Резевиранијата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издатокот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската.

Отпремнини за пензионирање и јубилејни награди

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото, исто така, исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија или договорна отпремнина по програма за технолошки вишок, како и јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

4.1 Амортизација и депрецијација и применети каматни стапки

Пресметувањето на депрецијацијата и амортизацијата, како и депрецијоните и амортизационите стапки се базирани на економскиот животен век на имотот, опремата и нематеријалните средства. Еднаш во годината, Друштвото го прегледува корисниот животен век базиран на тековните проценки.

4.2 Исправка на вредноста на побарувањата

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

4.3 Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
Приходи од продажба на домашен пазар	130,355	151,703
Приходи од продажба на странски пазар	192,985	238,843
Одобрени попусти на купувачи	(14,700)	(16,033)
	<u>308,640</u>	<u>374,513</u>

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
Примени книжни одобренија	3,330	12,565
Капитална добивка од продажба на хартии од вредност расположливи за продажба	780	-
Приходи од наемнини	74	203
Вишоци по попис	566	566
Отпис на обврски	-	239
Приходи од продажба на опрема	1,920	-
Останати приходи	<u>1,758</u>	<u>3,943</u>
	<u>8,428</u>	<u>17,516</u>

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
Потрошени материјали	229,858	258,836
Потрошени резервни делови	1,316	2,124
Отпис на ситен инвентар	33	469
	<u>231,207</u>	<u>261,429</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
Транспортни трошоци	11,692	12,948
Трошоци за маркетинг	9,452	12,551
Репрезентации и спонзорства	2,481	7,558
Потрошена енергија	6,155	6,681
Трошоци за одржување	4,508	2,823
Наемнини	1,153	1,620
Осигурување	607	633
Банкарски трошоци	1,031	887
Комунални услуги	4,488	3,965
Шпедиторски услуги	1,859	2,829
Интелектуални услуги	3,237	1,562
Обезбедување на објектите	1,449	1,448
Трошоци за санитарни контроли	641	1,039
Останати услуги	<u>1,642</u>	<u>2,698</u>
	<u>50,395</u>	<u>59,242</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
Бруто плати за вработените	26,483	33,613
Дневници за службени патувања	133	288
Надоместоци за членовите на Управен и Надзорен Одбор	207	345
Отпремнини за заминување во пензија	108	361
Регреси за годишен одмор	444	800
Останати трошоци за вработените	26	22
Резервирања за пензии за вработените	56	24
Резервирања за јубилејни награди	-	78
	<u>27,457</u>	<u>35,531</u>

10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
Лиценци	5,655	7,532
Трошоци за адвокатски, нотарски и ревизорски услуги	2,806	2,802
Резервации за судски спорови	2,294	372
Задржан данок од добивка	387	437
Останати индиректни даноци	77	87
Кусоци на залихи	668	517
Расход на залихи	345	2,073
Капитална загуба	381	-
Надомест за фонд за води	-	1,425
Останати трошоци	261	633
	<u>12,874</u>	<u>15,878</u>

11. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ, ПОСТРОЈКИТЕ И ОПРЕМАТА

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
Загуби од ревалоризација на:		
- земјиште	-	5,746
- згради	-	5,535
Обезвреднување на опрема – ПЕТ производна линија	-	23,133
	<u>-</u>	<u>34,414</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

- а) Главните компоненти на данок на добивка признаени во извештајот за сеопфатна добивка и останата сеопфатна добивка се следните:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
Тековен данок на добивка, признаен во извештајот за сеопфатна добивка	1,113	7,084
Одложен данок на добивка, признаен во останатата сеопфатна добивка	-	3,924
	<u>1,113</u>	<u>11,008</u>

- б) Усогласувањето на данокот на добивка е како што следува:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
Загуба пред оданочување	(41,656)	(76,181)
Данок на добивка по стапка од 10%	-	-
Данок на даночно непризнаени расходи	1,113	7,084
Вкупно	<u>1,113</u>	<u>7,084</u>

Согласно измените на данокот на добивка кои се применуваат за фискалната 2009 година, остварената добивка, по оданочувањето на извесни трошоци кои не се даночно признати, не се оданочува во целост доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други распределби од добивката, било да се во паричен или непаричен облик, кои се оданочуваат во моментот на нивната исплата. Оваа измена не се применува на распределбата на остварената добивка за претходната 2008 година и акумулираната добивка од порано.

- в) Признаените одложени даночни средства и даночни обврски се следните:

	31 Декември, 2011			Во илјади денари 31 Декември, 2010		
	Средства	Обврски	Нето	Средства	Обврски	Нето
Признаени во:						
Останата сеопфатна добивка:						
Добивка од ревалоризација на недвижности	-	3,924	(3,924)	-	3,924	(3,924)
	<u>-</u>	<u>3,924</u>	<u>(3,924)</u>	<u>-</u>	<u>3,924</u>	<u>(3,924)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

12. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

г) Признаените одложени даночни средства и даночни обврски се следните:

Во илјади денари				
	Салдо 1 Јануари	Добивка/ загуба за годината	Главнина	Салдо 31 Декември
31 Декември 2010				
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Добивка од ревалоризација на недвижности	-	-	(3,924)	(3,924)

Во илјади денари				
	Салдо 1 Јануари	Добивка/ загуба за годината	Главнина	Салдо 31 Декември
31 Декември 2011				
Одложени даночни обврски				
Добивка од ревалоризација на недвижности	(3,924)	-	-	(3,924)

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Во илјади денари					
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Биолошки средства	Средства во подго- товка	Вкупно
Набавна/ревалоризирана вредност						
На 1 јануари 2011	116,549	108,070	273,674	79	463	498,835
Набавки	-	880	2,976	-	-	3,856
Трансфер	-	-	463	-	(463)	-
Продажба	-	-	(29,929)	-	-	(29,929)
На 31 декември 2011	116,549	108,950	247,184	79	-	472,762
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2011	-	21,065	187,686	79	-	208,830
Амортизација за годината	-	2,718	21,712	-	-	24,430
Продажба/расход	-	(2)	(29,548)	-	-	(29,550)
На 31 декември 2011	-	23,781	179,850	79	-	203,710
Нето сметководствена вредност						
на 31 декември 2011	116,549	85,169	67,334	-	-	269,052
На 31 декември 2010	116,549	87,005	85,988	-	463	290,005

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011**13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (продолжение)**

Во набавките на земјиште, за годината која завршува на 31 декември 2010, во вкупен износ од 22,936 илјади денари е вклучен износот од 21,331 илјади денари кој се однесува на обврски за дополнителни такси за приватизацијата на земјиштето. Еден од претходниците на Друштвото ЖИК Скопско Поле – ООЗТ Конзерва Експорт Скопје, има извршено експропријација на земјиштето во периодот од 1979-1981 година. Потоа во 1993 година ТКС, како доминантен сопственик во новоформираното друштво Конзекс доо Скопје, го инвестираше земјиштето како основачки влог. На основа на наведеното, во текот на 2006 година Друштвото поднесе барање за приватизација на земјиштето до Министерството за финансии, Управа за имотно правни односи, одделение за управна постапка на Општина Кисела Вода. Во декември 2010 Друштвото доби Решение од Министерството за Финансии – 25-2305/1, на основа на кое се здоби со право на сопственост над земјиштето, наспроти правото на користење на земјиштето кое претходно го имаше. Оваа обврска е подмирена на 4 јануари 2011 што беше услов за завршување на процесот на приватизација.

На 30 ноември 2010 година Друштвото ангажираше независни надворешни проценители за вршење на проценка на земјиштето и зградите на Друштвото, со оглед на тоа што Друштвото го усвои ревалоризираниот модел за последователно мерење на имотот. Проценката резултираше со признавање на загуба во вкупен износ од 11,281 илјади денари (Белешка 11) и ревалоризационен вишок признаен преку останатата сеопфатна добивка во вкупен износ од 35,313 илјади денари, намален за данокот (Белешка 17). Пред евидентирањето на проценката на земјиштето Друштвото ја евидентираше набавката, обелоденета во претходниот параграф, како зголемување на набавната вредност на земјиштето, и покрај тоа што Решението од Министерството за Финансии – 25-2305/1 беше добиено во декември 2010 година. Раководството смета дека проценетиот износ, на 30 октомври 2010, е најверодостојно мерило за ревалоризираниот износ на земјиштето на 31 декември 2010.

На 30 ноември 2010 година, Раководството идентификуваше индикација за обезвреднување на една единица која генерира пари - ПЕТ производната линија. Раководството ангажираше надворешни проценители за да ја проценат надоместувачката вредност на оваа единица за генерирање на пари. За оваа цел, проценителите го користеа методот на амортизирана набавна вредност, намалена за проценетите трошоци на продажба. Раководството смета дека овој метод е најверодостојното мерило на објективната вредност на горенаведеното средство. На денот на проценката надоместувачката вредност беше помала од сметководствената вредност на ПЕТ производствената линија за износ од 23,133 илјади денари. Овој износ беше признаен како трошок во извештајот за сеопфатна добивка за годината (Белешка 11).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

14. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
Суровини и материјали	44,183	26,263
Недовршено производство	8,756	10,159
Готови производи	33,078	33,399
Трговски стоки	245	12
Ситен инвентар	2,461	2,602
Исправка на вредноста на ситниот инвентар	(2,461)	(2,602)
	<u>86,262</u>	<u>69,833</u>

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
Побарувања од купувачи од земјата	53,118	66,675
Побарувања од купувачи од странство	49,066	84,257
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(31,630)	(32,349)
	<u>70,554</u>	<u>118,583</u>
Побарување за повеќе платена царина	-	-
Побарување за повеќе платен ДДВ	9,155	4,771
Однапред платени трошоци	788	647
Други побарувања	1,743	125
	<u>82,240</u>	<u>124,126</u>

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2011	2010
На 1 јануари	32,349	17,440
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	486	14,905
Ослободување на исправка на вредност	(1,206)	-
Останато	1	4
	<u>31,630</u>	<u>32,349</u>

16. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
Пари во банка:		
- во денари	655	2,313
- во странска валута	3,521	17,443
- пари во транзит во странска валута	-	3,956
Пари во благајна:		
- во денари	2	9
	<u>4,178</u>	<u>23,721</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

17. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2011 и 2010 се состои од 912,023 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција и 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото. Приоритетните кумулативни акции се во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и можат да се конвертираат во обични акции по нивната продажба.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2011 и 31 декември 2010 е како што следи:

	Број на акции 31 декември		Во % 31 декември	
	2011	2010	2011	2010
Фруктал д.д. Ајдовшчина	841,688	841,706	89%	89%
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија	29,507	29,507	3%	3%
- приоритетни акции	70,335	70,317	8%	8%
Останато				
	<u>941,530</u>	<u>941,530</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

Во Централниот депозитар за хартии од вредност на име на Друштвото запишани се 3,816 обични акции. Истите не претставуваат сопствено откупени акции, туку се привремено евидентирани на име на Друштвото со оглед дека не се ажурирани персоналните податоци за иматели - физички лица за овој број на акции.

На 30 декември 2011 година Собранието на акционери на Друштвото донесе одлука за зголемување на основната главнина преку издавање на нови влогови со втора емисија на обични акции во износ од 1,533,000 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ. На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, процедурата за издавање на нови акции е сеуште во тек.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

17. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (продолжение)

б) Резерви

Во резервите се вклучени нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба и добивките од ревалоризацијата на имотот. Даночните ефекти кои се поврзани со секоја компонента на останатата сеопфатна добивка за годината што завршува на 31 декември 2011 се:

	31 декември 2011			Во илјади денари 31 декември 2010		
	Износ пред оданочу- вање	Расходи за данок	Нето	Износ пред оданочу- вање	Расходи за данок	Нето
Добивка од преоценување на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	131	-	131
Реализирани нето добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, реклаификувани во билансот на успех	(686)	-	(686)	-	-	-
Добивка од ревалоризација на имотот	-	-	-	39,237	(3,924)	35,313
	<u>(686)</u>	<u>-</u>	<u>(686)</u>	<u>39,368</u>	<u>(3,924)</u>	<u>35,444</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

18. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Банка					Во илјади денари	
	Тековен дел 2011	Тековен дел 2010	Нетеко- вен дел 2011	Нетеко- вен дел 2010	Каматна стапка	Доспева- ње
Нова Љубљанска банка, Словенија						
Дог. на 290,000 евра	-	1,230	-	-	3-месечен EURIBOR + 2 p.p.	28.02.11
Дог. на 250,000 евра	-	1,076	-	-	3-месечен EURIBOR + 2 p.p.	15.03.11
Дог. на 2,500,000 евра	25,587	25,586	45,022	70,608	3-месечен EURIBOR + 2 p.p.	10.07.14
Вкупно:	25,587	27,892	45,022	70,608		
Фруктал д.д., Словенија						
Дог. на 1,144,267 евра	16,253	12,345	44,879	58,033	12- месечен EURIBOR + 2 p.p.	31.12.2015
Дог. на 300,000 евра	-	-	-	18,452	6-месечен EURIBOR + 6 p.p.	15.12.2017
Дог. на 301,203 евра	-	-	-	18,526	6-месечен EURIBOR + 6 p.p.	15.12.2017
Дог. на 792,246 евра	-	-	48,727	-	6-месечен EURIBOR + 6 p.p.	01.11.2018
	16,253	12,345	93,606	95,011		
Вкупно:	41,840	40,237	138,628	165,619		

Долгорочните кредити на Друштвото од Нова Љубљанска Банка се обезбедени со гаранции кои се издадени од матичното друштво Фруктал дд, Ајдовščина и Пивоварна Унион дд, Љубљана.

Кредитот од Фруктал д.д. Словенија во вкупен износ од 61,131 илјади денари (2010: 70,378 илјади денари) претставува репрограмирање на краткорочните обврски на друштвото спрема Фруктал д.д. Словенија.

Кредитот од Фруктал д.д. Словенија во вкупен износ од 48,727 илјади денари (Евра 792,246) е одобрен како рефинансирање на долгорочните кредити, од матичната компанија, склучени на Евра 300,000 и Евра 301,023 а кои на 31 декември 2010 година изнесуваат 18,452 илјади денари и 18,526 илјади денари соодветно, како и на краткорочниот кредит од НЛБ Тутунска Банка склучен на износ од Евра 90,000 а кој на 31 декември 2010 година изнесувал 5,535 илјади денари. Овој кредит е обезбеден со хипотека на недвижен имот со вкупна вредност од 67,189 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

19. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПЕНЗИИ И ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
<i>Обврски во билансот на состојба за:</i>		
Отпремнини и јубилејни награди	1,152	1,096
<i>Приход / (трошок) во билансот на успех за:</i>		
Отпремнини и јубилејни награди	-	-

Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември, 2011	декември, 2010
На 1 јануари	1,096	994
Резервации во годината	56	102
Актуарски добивки и загуби	-	-
На 31 декември	1,152	1,096

20. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
Обврски кон добавувачи од странство	293,109	250,814
Обврски кон добавувачи од земјата	39,980	42,419
Пресметани обврски по работи на купувачи	11,172	13,538
Пресметани камати по кредити	2,175	596
Обврски за камати	1,981	-
Обврски за набавка на земјиште	-	21,331
Пресметани обврски за Фонд за води	-	130
Примени аванси од купувачите	338	292
Обврски спрема вработени	1,971	2,827
Обврски од даноци	1	1
Останати обврски	321	183
	351,048	332,131

21. РЕЗЕРВИРАЊА

Резервирањата за 31 декември 2011 и 2010 во целост се однесуваат на резервации по судски спорови, за кои раководството смета дека е веројатен одлив на економски ресурси.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

22. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
Продажби на:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	1,087	2,267
Пивоварна Унион д.д., Словенија	144	1,089
Бира Пеја Ш.а., Косово	6	34,801
Бира Пеја ШПК, Албанија	-	421
	<u>1,237</u>	<u>38,578</u>
Набавки од:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	32,825	18,537
Пивоварна Унион д.д., Словенија	-	6,254
	<u>32,825</u>	<u>24,791</u>
Трошоци за камата:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	5,145	2,282
Пивоварна Унион д.д., Словенија	1	28
	<u>5,146</u>	<u>2,310</u>
Износ што се должи на:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	352,617	324,468
Пивоварна Унион д.д., Словенија	-	1,617
	<u>352,617</u>	<u>326,085</u>
Износ што се должи од:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	-	504
Пивоварна Унион д.д., Словенија	-	79
Бира Пеја Ш.а., Косово	-	12,539
	<u>-</u>	<u>13,122</u>

Фруктал д.д., Ајдовшчина има 89.4% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовшчина. Фруктал д.д. Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со капиталниот ризик

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во белешката 18, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацјата.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
Кредити (долгорочни и краткорочни)	182,449	211,391
Пари и парични еквиваленти	(4,178)	(23,721)
Нето долг	178,271	187,670
Вкупна главнина	(91,216)	(44,320)
Нето показател на задолженост	(1.95)	(4.23)

Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
Финансиски средства		
Финансиски средства расположливи за продажба	-	1,013
Побарувања од купувачи и останати побарувања	70,554	118,583
Пари и парични еквиваленти	4,178	23,721
	<u>74,732</u>	<u>143,317</u>
Финансиски обврски		
Обврски по долгорочни кредити	182,449	205,856
Обврски по краткорочни кредити	-	5,535
Обврски кон добавувачи и останати обврски	337,245	315,160
	<u>519,694</u>	<u>526,551</u>

Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (валутен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматни стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

Управување со девизниот ризик

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флукуации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

За да ја намали изложеноста на овој ризик, Друштвото одржува доволна количина на готовина во странска валута на сметка во банка за плаќање на тековните обврски кон добавувачите во странска валута.

Друштвото презема одредени трансакции деноминирани во странска валута. Изложеноста на промена на девизните курсеви се мери во рамките на параметрите на одобрените политики. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута на датумот на известување е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2011	31 декември 2010	31 декември 2011	31 декември 2010
Состојба во евра	52,587	105,656	475,557	462,801

Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на паричната единица - денарот ("ПЕ") во споредба со соодветна странска валута. 10% претставува стапката на сензитивност која се применува при известување за ризикот од промена на девизните курсеви интерно за потребите на клучниот раководен персонал и истата претставува проценка на раководството за промена на курсот на странската валута со разумна веројатност. Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странските валути за 10%. Позитивниот износ подолу означува намалување на загубата и останатиот капитал во случај доколку денарот (ПЕ) ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Намалување за 10% на ПЕ Во илјади денари		Зголемување за 10% на ПЕ Во илјади денари	
	2011	2010	2011	2010
Загуба за годината	(42,297)	(37,715)	42,297	37,715

Сензитивноста на Друштвото на странска валута е значително променета во споредба со претходната година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

23 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. Паричните средства во банка се каматоносно финансиско средство, но заради незначителните каматни стапки кои ги носи ова средство, истото се смета за некаматоносно средство. Друштвото се справува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со комерцијалните банки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
Финансиски средства		
<i>Некаматоносни :</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	-	1,013
Побарувања од купувачи и останати побарувања	70,554	118,583
Пари и парични еквиваленти	4,178	23,721
	<u>74,732</u>	<u>143,317</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматоносни :</i>		
Обврски кон добавувачи и останати обврски	337,245	315,160
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
Обврски по долгорочни кредити	182,449	205,856
Обврски по краткорочни кредити	-	5,535
	<u>182,449</u>	<u>211,391</u>
	<u>519,694</u>	<u>526,551</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 би била повисока, односно пониска за 3,649 илјади денари (2010: 4,228 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните е незначително променета за годината која завршува на 31 декември 2011 година како резултат на постојаното ниво на позајмици.

Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполни своите договорни обврски, што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото е изложено на значителен кредитен ризик од страна на неговиот најголем купувач, кој претставува 35.2% од вкупните бруто побарувања од купувачи на 31 декември 2011 (2010: 34.3%). Побарувањата од купувачи на Друштвото не се обезбедени со колатерал.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитниот ризик

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2011 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	48,506	-	48,506
Доспеани, но не оштетени побарувања	20,837	-	20,837
Доспеани и оштетени побарувања	32,841	(31,630)	1,211
	<u>102,184</u>	<u>(31,630)</u>	<u>70,554</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2010 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	82,665	-	82,665
Доспеани, но не оштетени побарувања	29,644	-	29,644
Доспеани и оштетени побарувања	38,623	(32,349)	6,274
	<u>150,932</u>	<u>(32,349)</u>	<u>118,583</u>

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во износ од 48,508 илјади денари (2010: 82,665 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец декември 2011 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 15 дена по датумот на фактурирањето.

Доспеани, но неоштетени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неоштетените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2011 и 2010 е како што следи:

	Во илјади денари 31 декември 2011	31 декември 2010
до 30 дена	11,150	14,650
од 31 до 90 дена	8,574	13,981
од 91 до 120 дена	377	1,013
од 121 до 365 дена	736	-
над 365 дена	-	-
	<u>20,837</u>	<u>29,644</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ликвидносен ризик

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото и на раководството на крајното матично друштво кои имаат изградено соодветна рамка за управување со овој ризик, преку која управуваат со краткорочните и среднорочните средства како и со барањата за управување со ликвидноста. Друштвото управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на резерви на пари да ги исплати обврските кон трети страни. Во секое време, Друштвото може да повлече дополнителни средства од матичното друштво за да го намали понатамошниот ризик на ликвидност.

Најголем дел од обврските кон добавувачи и другите обврски достасуваат во период од 1 до 3 месеци, а кредитите достасуваат во согласност со договорените рокови со банките.

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските обврски.

Во илјади денари 31 декември 2011						
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи и останати обврски	337,245	-	-	-	-	337,245
Кредити	6,954	7,713	34,576	91,471	61,417	202,131
	<u>344,199</u>	<u>7,713</u>	<u>34,576</u>	<u>91,471</u>	<u>61,417</u>	<u>539,376</u>

Во илјади денари 31 декември 2010						
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи и останати обврски	315,160	-	-	-	-	315,160
Кредити	6,476	16,608	39,441	97,089	87,001	246,615
	<u>321,636</u>	<u>16,608</u>	<u>39,441</u>	<u>97,089</u>	<u>87,001</u>	<u>561,775</u>

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност на 31 декември 2011 и 2010 година е како што следи:

	31 декември 2011		Во илјади денари 31 декември 2010	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Финансиски средства				
расположливи за продажба	-	-	1,013	1,013
Побарувања од купувачи и				
останати побарувања	70,554	70,554	118,583	118,583
Пари и парични еквиваленти	4,178	4,178	23,721	23,721
	<u>74,732</u>	<u>74,732</u>	<u>143,317</u>	<u>143,317</u>
Финансиски обврски				
Обврски по долгорочни				
кредити	182,449	182,449	205,856	205,856
Обврски по краткорочни				
кредити	-	-	5,535	5,535
Обврски кон добавувачи и				
останати обврски	337,245	337,245	315,160	315,160
	<u>519,694</u>	<u>519,694</u>	<u>526,551</u>	<u>526,551</u>

Претпоставки користени при одредување на објективна вредност на финансиски средства и обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

24. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

На 30 декември 2011 година Собранието на акционери на Друштвото донесе одлука за зголемување на основната главнина преку издавање на нови влогови со втора емисија на обични акции во износ од Евра 1,533,000 во денарска противвредност по среден курс на НБРМ. На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, процедурата за издавање на нови акции е сеуште во тек.

25. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна и царинска контрола за период од пет години. Според проценките на раководството на Друштвото не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2011

26. ГЛОБАЛНА ФИНАНСИСКА КРИЗА

Работењето на Друштвото е под влијание на финансиската криза и влошувањето на економските услови. Со оглед на тековната глобална финансиска криза и нејзиниот ефект на локалниот пазар во Македонија, Друштвото најверојатно ќе продолжи да работи во отежнати и неизвесни економски услови во 2012 година, а можно е и после тоа. Влијанието на оваа криза врз деловното работење на Друштвото не е можно тековно да се предвиди и според тоа постои елемент на генерална неизвесност.

До сега, тековната финансиска криза имаше ограничено влијание на финансиската позиција и работењето на Друштвото, главно поради намалената куповна моќ на потрошувачите. Друштвото ги следи одблиску кредитниот и ликвидносниот ризик на редовна основа. Ликвидноста иста така се очекува да биде задоволителна без да се има потреба за нови финансиски извори.

Влошувањето на економската состојба во земјата ќе има најверојатно влијание врз оваа индустрија, а со тоа и можностите на одредени клиенти да ги подмират своите обврски. Ова може да има последователно влијание на износот на потенцијалната исправка во 2012 година и во други области кои бараат проценки од страна на раководството. Финансиските извештаи за 2011 година содржат значајни проценки. Стварните резултати може да отстапуваат од овие проценки. Клучен приоритет на Друштвото во 2012 година ќе биде изнаоѓање начини и средства за зголемување на продажбата, прилагодено на промените во економското опкружување и зачувување на позицијата на Друштвото на пазарот.

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2011 и 2010 се следните:

	<u>31 декември 2011</u>	<u>31 декември 2010</u>
ЕУР	61.5050	61.5050